



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 26 јануари 1978
Скопје
Број 3 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

18.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 1978 година.

Број 06-177
26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), член 2 се менува и гласи:

„Работните луѓе во основните организации на здружениот труд и во работните заедници што вршат административно-стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за повеќе организации во нејзиниот состав; работните луѓе во работните заедници што вршат такви работи во земјоделска или друга задруга, во организација на деловно здружување, банка и заедница на осигурување; работните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска и друга дејност со личен труд, со средства на трудот над кои постои право на сопственост, како и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност заедно со работниците вработени кај нив, организирани во заедници и во други облици на здружување; работните луѓе во работните за-

едници што вршат работи за самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија, за општествено-политички организации и другите општествени организации, здруженија на граѓаните и државните органи, како и активните воени лица и цивилните лица во служба на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; и работните луѓе и граѓаните во месните заедници (основни самоуправни организации и заедници) образуваат свои делегации заради непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и организирано учество во вршењето на функциите во собранијата на самоуправните интересни заедници што ги основале.

Со статутот на основната самоуправна организација и заедница се утврдува составот на делегацијата, бројот на членовите, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со овој закон“.

Член 2

По член 2 се додава нов член 2а кој гласи:

„Член 2а

Работните луѓе кои трајно работат во делот на основната организација на здружениот труд односно во делот на работната заедница кој не е на подрачјето на општината каде е седиштето на таа организација односно заедница образуваат делегација.

Работните луѓе во деловите на основните организации на здружениот труд и на работните заедници од став 1 на овој член можат со самоуправна спогодба да образуваат заедничка делегација. Со самоуправната спогодба за образување заедничка делегација се определува бројот на членовите и составот на делегацијата, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со закон.

По исклучок од став 2 на овој член работните луѓе во основната организација на здружениот труд односно во работната заедница чие седиште е од подрачјето на една од општините во град Скопје и деловите на таа организација односно заедница што се наоѓаат на подрачјето на овие општини образуваат една делегација во општината во која е седиштето на соодветната основна самоуправна организација односно заедница“.

Член 3

Член 3 се менува и гласи:

„Работните луѓе во основната самоуправна организација и заедница одлучуваат за тоа дали ќе образуваат посебни или заеднички делегации за учество во вршењето на функциите на собранијата на повеќе сродни самоуправни интересни заедници или делегацијата образувана заради учество во вршењето на функциите на собранијата на општествено-политичките заедници. Ке учествуваат и во вршењето на функциите на собранијата на самоуправните интересни заедници, а можат да одлучат функцијата на делегација да ја вршат работничкиот совет или друг на него по функција соодветен орган на управување“.

Член 4

Член 4 се менува и гласи:

„Во делегациите на основните високообразовни организации и во основните организации за средно образование, редовните студенти и учениците избираат од својот состав членови на делегација до една третина од вкупниот број на членовите на делегацијата“.

Член 5

По член 4 се додава нов член 4а кој гласи:

„Член 4а

Во општествените организации и во здруженијата на граѓаните функцијата на делегација ја вршат нивните избрани тела определени со нивните општи акти“.

Член 6

Во член 5 ред 4 по зборот „заедницата“ се додаваат зборовите: „односно кои учествуваат во вршењето на функциите на собранието на самоуправниата интересна заедница“.

Член 7

Во член 6 став 1 зборовите: „членовите на делегацијата што не се членови на заедницата“ се бришат.

Член 8

Член 7 се менува и гласи:

„Делегациите во основните самоуправни организации и заедници можат да делегираат делегати за собранијата на самоуправниите интересни заедници за целиот мандатен период (постојани делегати), а можат да делегираат делегати за определен временски период или за одделна седница на собранието (повремените делегати).“

Начинот на делегирањето на повремените делегати и времето за кое тие се делегираат се уредува со самоуправен општ акт на самоуправниата интересна заедница“.

Член 9

Во член 10 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Со актот за распишување на изборите се определува денот на одржувањето на изборите, како и денот од кој почнуваат да течат роковите за изборните дејствија“.

Член 10

Во член 12 став 1 точка 5 се менува и гласи:

„Со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат, ако во рок од 60 дена не биде избран за член на друга делегација во рамките на истата делегатска единица.“

Член 11

Член 19 се брише.

Член 12

Во член 20 став 1 зборот „пет“ се заменува со бројот „7“.

Во став 2 бројот „20“ се заменува со бројот „30“.

Член 13

Член 21 се менува и гласи:

„Органи за спроведување на изборите за делегати се:

— изборна комисија

— претседателство на собирот на делегацијата (претседателство).

Органите за спроведување на изборите се независни во својата работа и работат според законот и другите прописи донесени врз основа на закон и според самоуправниите општи акти“.

Член 14

Член 23 се менува и гласи:

„Членовите на изборните комисији ги именува собранието на самоуправниата интересна заедница за која се вршат изборите“.

Член 15

Член 25 се менува и гласи:

„Изборната комисија:

1) се грижи за законито спроведување на изборите и на гласањето за отповикување;

2) ги огласува листите на кандидатите за избор на делегати;

3) ги утврдува резултатите од изборите за делегати и од гласањето за отповикување;

4) ги објавува резултатите од изборите за делегати како и резултатите за гласањето за отповикување;

5) издава уверенија за избраните делегати;

6) издава соопштенија за резултатите од изборите односно од гласањето за отповикување на делегати;

7) решава за приговорите односно во врска со изборите;

8) ги определува избирачките места;

9) врши и други задачи според одредбите на овој закон“.

Член 16

По член 25 се додава нов член 25а кој гласи:

„Член 25а

Изборната комисија на самоуправниата интересна заедница основана за територијата на Републиката, покрај работите од член 15 на овој закон ги врши и следните работи:

— ја усогласува работата на изборните комисији на самоуправниите интересни заедници здружени во самоуправниата интересна заедница основана за територијата на Републиката;

— дава објаснување за примена на одредбите на овој закон што се однесуваат на изборната постапка;

— пропишува обрасци за спроведувањето на изборите на делегати од собранијата на самоуправниите интересни заедници здружени во самоуправниата интересна заедница основана за територијата на Републиката“.

Член 17

Членовите 26 и 27 се бришат.

Член 18

Во член 31 став 1 се менува и гласи:

„Кандидати за делегати предлагаат делегациите на основните самоуправни организации и заедници и избраните тела на општествените организации и здруженијата на граѓаните кои учествувале во основањето на самоуправниата интересна заедница (делегации)“.

Член 19

Во член 32 став 1 се менува и гласи:

„Врз основа на предлозите на кандидатите што ги поднеле делегациите, кандидационата конференција на делегациите (кандидациона конференција) утврдува листа на кандидатите за избор на делегати“.

Став 2 се брише.

Став 3 станува став 2.

Член 20

Во член 34 став 3 точка 1 по зборот „делегати“ се става записка и се додаваат зборовите: „делегатската единица“.

Член 21

Во член 41 став 1 зборовите: „кој е избран за делегат“ се заменуваат со зборовите: „имињата на избраните кандидати“.

Член 22

Во членот 45 зборовите „се вработени“ се заменуваат со зборот „има“.

Член 23

Во членот 47 зборовите: „Републичката, односно општинската изборна“ се заменуваат со зборот: „изборната“.

Член 24

Во член 57 став 1 зборовите: „се вработени“ се заменуваат со зборот: „има“.

Член 25

По член 59 се додава нов член 59а кој гласи:

„Член 59а

На предлагањето и утврдувањето на кандидатите, на изборот на делегатите, повторните и дополнителните избори и отповикување на делегатите во собранијата на самоуправните интересни заедници од делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска и друга дејност со личен труд со средства на трудот над кои постои право на сопственост, како и на работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност заедно со работниците вработени кај нив, соодветно се применуваат одредбите од Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините што се однесуваат на соборот на здружениот труд“.

Член 26

Член 60 се менува и гласи:

„Делегатите во собранијата на пошироките интересни заедници, на сојузите и другите здруженија на самоуправните интересни заедници (пошироки интересни заедници) образувани со здружување на самоуправните интересни заедници ги делегираат собранијата на здружените заедници и соодветните органи на другите основачи на пошироките интересни заедници, со тајно гласање.

Член 27

По член 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Член 61а

Бројот на делегатите во пошироките интересни заедници што се делегираат од самоуправните интересни заедници што се здружиле во тие заедници се определуваат според бројот на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници што ги основале самоуправните интересни заедници, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност на одделните области на општествениот труд односно територијалните подрачја и застапеноста на сите самоуправни интересни заедници кои ја основале пошироката интересна заедница.

Бројот на делегатите што ги избираат собранијата на самоуправните интересни заедници од редот на корисниците односно на давателите на услугите во пошироките интересни заедници и бројот на делегатите што ги избираат соодветните органи на другите основачи на пошироката интересна заедница се определува со самоуправната спогодба за основање на пошироката интересна заедница“.

Член 28

Член 62 се менува и гласи:

„На начинот на изборот и отповикувањето на делегатите во собранијата на пошироките интересни заедници соодветно се применуваат одредбите на членовите 21—59 од овој закон, доколку со одредбите на оваа глава не е поинаку определено“.

Член 29

Во член 64 зборовите: „општинскиот суд“ се заменуваат со зборовите: „основниот суд на здружениот труд“.

Член 30

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за избор на делегати и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници.

Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

19.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ЗА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 1978 година.

Број 06-179
26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ЗА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74), во член 3 став 1 зборот „пет“ се заменува со зборот „седум“.
Во став 2 бројот „20“ се заменува со бројот „30“.

Член 2

Во членот 4 став 1 бројот „18“ се заменува со бројот „15“.

Член 3

Во член 6 на крајот од ставот 2 наместо точката се става запирка и се додаваат зборовите: „водејќи сметка за бројот на работните луѓе во овие заедници“.

Во став 3 бројот „18“ се заменува со бројот „15“.

Член 4

По член 7 се додава нов член 7а кој гласи:

„Член 7а

Работните луѓе кои трајно работат во делот на основната организација на здружениот труд односно делот на работната заедница кој не е на подрачјето на општината каде е седиштето на таа организација односно заедница образуваат делегација.

Работните луѓе од деловите на исти или други основни организации на здружениот труд односно деловите на работните заедници од став 1 на овој член можат со самоуправни спогодба да образуваат заедничка делегација. Со самоуправната спогодба за образување заедничка делегација се определува бројот на членовите и составот на делегацијата, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со закон.

По исклучок од став 2 на овој член работните луѓе во основната организација на здружениот труд односно во работната заедница чие седиште е на подрачјето на една од општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар или Чаир и деловите на таа организација односно заедница што се наоѓаат на подрачјето на овие општини образуваат една делегација во општината во која е седиштето на соодветната основна самоуправни организација односно заедница“.

Член 5

Во член 8 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Две или повеќе работни заедници на државните органи, општествено-политичките и општествените организации, здруженијата на граѓаните и другите работни заедници кои не се организирани како организации на здружениот труд, како и активните воени лица и цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ, можат со самоуправни спогодба да образуваат заедничка делегација.

Со самоуправната спогодба за образување на заедничка делегација се определува бројот на членовите и составот на делегацијата, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со закон“.

Член 6

По член 8 се додава нов член 8а кој гласи:

„Член 8а

Во составот на делегацијата мора да се обезбеди застапеност на работниците од сите делови на процесот на работа и таа да одговара на социјалниот состав на основната самоуправни организација и заедница.

Бројот на членовите на делегацијата треба да биде сразмерен на бројот на работниците од секој дел на процесот на работа во основната организација и заедница, со тоа што секој дел на процесот на работа мора да има најмалку еден член во делегацијата“.

Член 7

Член 9 се менува и гласи:

„Лицата кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба, а кои го задржале својството на работник во здружениот труд, како и работните луѓе и граѓаните во месните заедници кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба, гласаат за членови на делегацијата на својата основна организација и заедница во воената единица односно воената установа.

На повторните и дополнителните избори, лицата, односно работните луѓе и граѓаните од став 1 на овој член гласаат за членовите на делегацијата на основната самоуправни организација и заедница ако на денот на изборите се наоѓаат во местото на седиштето на соодветната организација односно заедница“.

Член 8

По член 9 се додаваат три нови члена 9а, 9б и 9в, кои гласат:

„Член 9а

Изборната комисија на основната самоуправни организација и заедница составува список на лицата односно работните луѓе и граѓаните кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена служба, и го доставува на општинската изборна комисија за избор на делегати во соборите на собранието на општината.

Општинската изборна комисија е должна веднаш по потврдувањето на листите на кандидатите за членови на делегациите да достави на воените единици или на воените установи список на лицата односно работните луѓе и граѓаните кои ќе гласаат за избор на членови на делегациите во одделни самоуправни организации и заедници, потребен број на непополнети гласачки ливчиња заверени со печат на основната самоуправни организација и заедница, како и потребен број омоти адресирани на општинската изборна комисија.

Член 9б

Откако ќе го пополни гласачкото ливче со заокружување на редните броеви пред имињата на кандидатите за кои сака да гласа лицето што се наоѓа на служење на воениот рок или на воена служба, го става гласачкото ливче во омотот, го затвора и го предава на воениот орган надлежен за спроведување на изборите.

По завршеното гласање органот од став 1 на овој член веднаш ги доставува на општинската изборна комисија сите омоти со гласачките ливчиња.

Член 9в

Кога општинската изборна комисија ги прими изборните материјали од претходниот член ги доставува на изборните комисији на основните самоуправни организации и заедници.

Изборните комисији на основните самоуправни организации и заедници, при утврдувањето на резултатите од гласањето, ги земаат предвид и гласачките ливчиња примени од воените органи до завршувањето на утврдувањето на резултатот од гласањето во основната самоуправни организација и заедница“.

Член 9

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи:

„Член 12а

Изборите за членови на делегациите во месните заедници и во заедниците на земјоделците или во друг облик на здружување на земјоделците се одржуваат во ист ден за целата територија на Републиката кога се врши и изјаснување за изборот на делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините“.

Член 10

Во член 16 став 3 се менува и гласи:

„Кога се образува заедничка делегација за спроведување на изборите се образува заедничка изборна комисија на начин утврден со самоуправната спогодба за образување на заедничка делегација“.

Член 11

Во член 17 наместо точка на крајот на ставот 1 се става записка и се додаваат зборовите: „а во основните самоуправни организации и заедници со повеќе делови на процесот на работа и собирите на работниците од секој дел на процесот на основната самоуправни организација и заедница“.

Член 12

Во член 20, став 3, по зборовите: „основната самоуправни организација“, наместо записката и зборот „односно“ се става сврзникот „и“, а по зборот „заедница“ се додаваат зборовите: односно дел на процесот на работа“.

Член 13

По член 20 се додава нов член 20а кој гласи:

„Член 20а

Листата на кандидати за избор на членови на делегацијата е единствена.

Во основните самоуправни организации и заедници со повеќе делови на процесот на работа, листата на кандидатите се составува по делови на процесот на работа.

Листата на кандидати мора да содржи најмалку онолку кандидати колку се избираат членови на делегацијата.

Листата на кандидати составена по делови на процесот на работа мора да содржи за секој дел на процесот на работа најмалку онолку кандидати колку се избираат членови на делегацијата од основниот дел на процесот на работа“.

Член 14

Во член 22, став 1, зборот „пет“ се заменува со бројот „10“.

Член 15

Во член 25 став 2 се менува и гласи:

„За работните луѓе на основната самоуправни организација и заедница кои привремено работат на територијата на СФРЈ надвор од местото на седиштето на основната самоуправни организација и заедница (на градилишта и сл.), а не можат да гласаат во местото на нивното седиште, се одредува посебно избирачко место во местото во кое тие работат заради гласање за избор на членови на делегацијата“.

Член 16

По член 25 се додава нов член 25-а кој гласи:

„Член 25а

Ако работникот не е воведен во избирачкиот список на работните луѓе, избирачкиот одбор утврдува на соодветен начин дали работникот е во работен однос во основната самоуправни организација и заедница и ако утврди дека е во работен однос, му дозволува да гласа.

Ако граѓанинот не е воведен во избирачкиот список, избирачкиот одбор, врз основа на лична карта утврдува дали има право да гласа, па ако утврди дека такво право има му дозволува да гласа.

Секој случај од став 1 и 2 на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.

Лицето кое не е во можност само да гласа има право со себе да поведе друго лице кое во согласност со неговата определба ќе гласа наместо него“.

Член 17

Во член 36 се додаваат 2 нови става кои гласат:

„За спроведување на дополнителни избори одлучува органот што ги распишува изборите по предлог или по претходно прибавено мислење од делегацијата. Дополнителни избори задолжително се вршат кога по престанок на мандатот на членовите на делегацијата, бројот на членовите на делегацијата се намали за една третина.

Дополнителни избори се вршат по постапката по која се врши избор на членови на делегацијата“.

Член 18

Членот 49 се менува и гласи:

„Против решението на изборната комисија за одбивање на листата на кандидатите, односно за одбивање на кандидатурата на оние кандидати кои не ги исполнуваат условите за член на делегацијата, против решението за одбивање на предлогот за отповикување на член на делегацијата, како и против решението донесено по приговор од член 48 на овој закон, подносителот на листата односно на предлогот за отповикување, како и под-

носителот на приговорот, има право на жалба до надлежниот основен суд на здружениот труд во рок од 48 часа од приемот на решението.

Судот донесува решение во рок од 48 часа од приемот на жалбата.

Одлуката на судот донесена по жалбата е конечна“.

Член 19

Член 51 се менува и гласи:

„Доколку до денот на распишување на изборите не е конституирана заедницата или друг облик на здружување на земјоделците, изборите за членови на делегациите ги распишува претседателот на Собранието на општината.

Во случаите од став 1 на овој член изборна комисија за избор на членови на делегацијата на земјоделците именува Собранието на општината“.

Член 20

Член 52 се брише.

Член 21

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го утврди пречистениот текст на Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за Собранијата на општествено-политичките заедници.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

20.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на Собранијата на општините, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 1978 година.

Број 06-175

26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ

Член 1

Во Законот за избор на делегати во соборите на Собранијата на општините („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74), во член 4 став 2 се менува и гласи:

„Кандидатите за делегати во соборот на здружениот труд и соборот на месните заедници ги утврдува кандидациона конференција на делегациите на основните самоуправни организации и заедници што се образува за секоја делегатска единица (кандидациона конференција)“.

Член 2

Во член 5 став 3 во заградата пред зборовите „кандидациона конференција“ се додава зборот „општинска“.

Член 3

Во член 10 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Со решението за распишување на изборите се определува денот на одржувањето на изборите, како и денот од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејствија“.

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 4

Во член 14 став 1 точка 5 се менува и гласи:

„5) со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат во собор на собранието, ако во рок од 60 дена не биде избран за член на друга делегација во рамките на истата делегатска единица“.

Член 5

Член 35 се менува и гласи:

„Врз основа на предлозите на кандидатите што ги поднеле делегациите, кандидационата конференција утврдува листа на кандидатите за избор на делегати во соборот на здружениот труд“.

Член 6

Во член 36 став 2 зборовите „на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, односно на Синдикатот“, се бришат.

Член 7

Во член 53 став 2 зборовите „дополнителни избори“ се заменуваат со зборовите „повторните избори“.

Член 8

Во член 55 по став 1 се додаваат 3 нови ставови кои гласат:

„Дополнителни избори се вршат задолжително кога тоа го бараат најмалку една третина од делегациите на основните самоуправни организации и заедници од подрачјето на делегатската единица или кога делегациите во делегатските единици останат без ниту еден делегат во соборот на здружениот труд на собранието на општината.“

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа одлучи соборот на здружениот труд на собранието на општината на чиј член му престанал мандатот, по претходно прибавено мислење од делегациите во делегатската единица.

Дополнителни избори по правило не се вршат ако до крајот на мандатниот период останува помалку од една година“.

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6.

Член 9

По член 67 се додава нов член 67а кој гласи:

Член 67а

Делегациите во месните заедници делегираат делегат за определен временски период или за одделна седница на соборот на месните заедници на собранието на општината (повремен делегат), а можат да делегираат делегат за целиот мандатен период (постојан делегат).

Начинот на делегирање на повремените делегати и времето за кое се делегираат се уредуваат со општ акт на месната заедница“.

Член 10

По член 73 се додаваат 3 нови членови 73а, 73б, и 73в кои гласат:

„Член 73а

Лицата кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба се изјаснуваат за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор во воената единица или воената установа.

На повторните и дополнителните избори лицата од став 1 на овој член се изјаснуваат за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор ако на денот на изјаснувањето се наоѓаат во местото на живеалиштето.

Член 73б

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана составува список на лицата што се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба и го доставува на општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија е должна веднаш по потврдување на листата на кандидатите за делегати, да го достави, на воените единици односно воени установи, списокот на лицата од став 1 на овој член, потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат на општинската изборна комисија како и потребен број омоти адресирани на општинската изборна комисија.

Член 73в

Откако го пополни гласачкото ливче со заокружување на редните броеви пред имињата на кандидатите за кои сака да гласа лицето што се наоѓа на служење на воениот рок или воена вежба го става гласачкото ливче во омот, го затвора и го предава на воениот орган надлежен за спроведување на изборите.

По завршеното гласање, органот од став 1 на овој член, веднаш ги доставува сите омоти со гласачките ливчиња на општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија при утврдувањето на резултатот од гласањето ги зема предвид и гласачките ливчиња примени од воените органи до завршување на утврдувањето на резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор.

Член 11

Во член 103 став 1 се заменува со нови три става кои гласат:

„Дополнителни избори се вршат задолжително кога тоа го бараат најмалку две избрани тела на општествено-политичките организации што вршат функција на делегација.“

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа одлучи општествено-политичкиот собор на собранието на општината по претходно прибавено мислење од општествено-политичките организации.

Дополнителни избори по правило не се вршат ако до крајот на мандатниот период останува помалку од една година“.

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5, а досегашниот став 4 се брише.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го утврди пречистениот текст на Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

21.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ГРАДСКАТА ЗАЕДНИЦА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на градската заедница, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 1978 година.

Број 06-173

26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ГРАДСКАТА ЗАЕДНИЦА****Член 1**

Во Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на градската заедница („Службен весник на СРМ“ бр. 8/76) по член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„Член 2а

Во соборот на месните заедници на Собранието на градската заедница се делегираат делегати за определен временски период или за одделна седница на Соборот (повремени делегати), а може да се делегираат делегати за целиот мандатен период (постојани делегати).

Начинот на делегирање на повремени делегати и времето за кое се делегираат го уредува Собранието на општината“.

Член 2

По член 9 се додаваат три нови членови: 9а, 9б и 9в, кои гласат:

„Член 9а

Кандидати за делегати во општествено-политичкиот собор се предлагаат од редот на членовите на избраните тела на општествено-политичките организации.

Член 9б

Врз основа на листите на кандидати на општинските кандидатурни конференции за делегати на општествено-политичкиот собор на градската заедница, градската кандидатурна конференција на ССРМ утврдува единствена листа на кандидати за општествено-политичкиот собор на Собранието на градската заедница.

Листата на кандидатите за општествено-политичкиот собор на градската заедница, градската

кандидатурна конференција заради избор ја доставува до општествено-политичките собори на Собранијата на општините.

Член 9в

Составот и начинот на работа на градската кандидатурна конференција се утврдува со посебна одлука на градската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

22.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 1978 година.

Број 06-178

26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74), во член 2 став 4 се менува и гласи:

„Кандидатите за делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието ги утврдува општинската кандидатурна конференција на делегациите на основните самоуправни организации и заедници (општинска кандидатурна конференција)“.

Член 2

Во член 3 став 4 се менува и гласи:

„Кандидатите за делегати во Соборот на општините на Собранието ги утврдува општинската кандидатурна конференција на делегациите на основните самоуправни организации и заедници.“

Член 3

Во член 9 став 2, зборовите во точка 25. „Скопје 38 делегати“ се заменуваат со зборовите: „Гази Баба 9 делегати, 25а. Карпош 6 делегати, 25б. Кисела Вода 6 делегати, 25в. Центар 13 делегати, 25г. Чаир 2 делегати.“

Член 4

Во член 11 став 1, зборовите во точка 6 „Скопје 3 делегати“ се заменуваат со зборовите: „Карпош 1 делегат, 6а. Центар 2 делегати“.

Во став 2, зборовите во точка 3) „Скопје 2 делегати“ се заменуваат со зборовите: „Карпош 1 делегат, 3а. Центар 1 делегат“, а во став 3 зборовите во точка 4) „Скопје 2 делегати“ се заменуваат со зборовите: „Центар 2 делегати.“

Член 5

Во член 12 зборовите во точка 9) „Скопје 1 делегат“ се заменуваат со зборовите: „Кисела Вода 1 делегат“.

Член 6

Во член 15 по ставот 1 се додаваат два нови става кои гласат:

„Изборите за нови делегати мора да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот период на делегатите на кои им престанува мандатот.“

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборите на делегатите не може да помине повеќе од два месеца ниту помалку од еден месец.“

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5.

Член 7

Во член 19, став 1, точка 5 се менува и гласи: „5) со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат во собор на Собранието, ако во рок од 60 дена не биде избран за член на друга делегација во рамките на истата делегатска единица.“

Член 8

Во член 27, став 1, по точка 6 се додава нова точка 6а која гласи:

„6а) го определува начинот на ракување и чување на изборните акти;“.

Член 9

Во член 52, по став 1 се додаваат два нови става кои гласат:

„Дополнителни избори се вршат задолжително кога општината остане без ниту еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието, кога бројот на делегатите се намали за повеќе од една третина и кога за тоа ќе одлучи Соборот на здружениот труд на Собранието, по претходно мислење на соодветниот собор на здружениот труд на собранието на општината.“

Дополнителни избори по правило не се вршат ако до крајот на мандатниот период преостанува помалку од една година.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 10

Член 83 се менува и гласи:

„Дополнителни избори се вршат задолжително кога тоа го бараат најмалку две избрани тела на општествено-политичките организации што вршат функција на делегација.“

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа одлучи Општествено-политичкиот собор, по претходно прибавено мислење од општествено-политичките организации.“

Дополнителни избори распишува претседателот на Собранието“.

Член 11

Глава VI се брише.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија да го утврди пречистениот текст на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

23.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за избор на претседател и членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 1978 година.

Број 06-180
26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоес Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за избор на претседател и членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), во член 3 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Членовите на Претседателството се избираат на првата седница по конституирањето на новоизбраното Собрание.“

Ако местото на одделен член на Претседателството остане празно пред истекот на неговиот мандат, дополнителни избори за нов член на Претседателството ќе се обават најдоцна 30 дена по престанокот на неговиот мандат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

24.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за избирачките списоци, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јануари 1978 година.

Број 06-181
26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

Член 1

Во Законот за избирачките списоци („Службен весник на СРМ“, бр. 8/76), во членовите 11 и 12 бројот „18“ се заменува со бројот „15“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

25.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

I

Се именуваат за претседател, членови и нивни заменици на Републичката изборна комисија и тоа:

а) за претседател Стојче Поповски, судија на Врховниот суд на Македонија, а за негов заменик Димитар Солев, судија на Врховниот суд на Македонија;

б) за секретар Данчо Стојчески, самостоен советник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а за негов заменик Илија Таневски, самостоен советник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

в) за членови:

1. Никола Коневски, раководител на работна група за комунален систем во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, а за негов заменик Милоје Димовски, советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

2. Живко Атанасовски, дипломиран правник, општествено-политички работник во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, а за негов заменик Георги Стојков, дипломиран правник, стручно-политички работник во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија;

3. М-р Славко Гелевски, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот за општествени дејности, а за негов заменик Мирјана Гошева, дипломирац правник, советник во Сојузот на синдикатите на Македонија.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за именување на претседател и членови на Републичката изборна комисија број 03-499 од 27 февруари 1974 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 10/74, како и одлуката за именување секретар на Републичката изборна комисија бр. 06-3052 од 23 ноември 1976 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 40/76.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-210
26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

26.

Врз основа на член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 3/78), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата од 26 јануари 1978 година го утврди пречистениот текст на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници.

Пречистениот текст на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници ги опфаќа Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 8/74) и Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 3/78), во кој е означен денот на нивното влегување во сила.

Број 09-58
26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

(Пречистен текст)

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува изборот и отповикувањето на членовите на делегациите и изборот и отповикувањето на делегатите во собранијата на самоуправните интересни заедници и нивните основни заедници или единици (самоуправни интересни заедници).

Член 2

Работните луѓе во основните организации на здружениот труд и во работните заедници што вршат административно-стручни, помошни и на низ слични работи од заеднички интерес за повеќе организации во работната организација, работните луѓе во работните заедници што вршат такви работи во земјоделска или друга задруга, во организација на деловно здружување, банка и заедница на осигурување; работните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска и друга дејност со личен труд, со средства на трудот над кои постои право на сопственост, како и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност заедно со работниците вработени кај нив, организирани во заедници и во други облици на здружување; работните луѓе во работните заедници што вршат работи за самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија, за општествено-политички организации и другите општествени организации, здруженијата на граѓаните и државните органи, како и активните воени лица и цивилните лица во служба на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; работните луѓе и граѓаните во месните заедници (основни самоуправни организации и заедници) образуваат свои делегации заради непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и организирано учество во вршењето на функциите во собранијата на самоуправните интересни заедници што ги основале.

Со статутот на основната самоуправна организација и заедница се утврдува составот на делегацијата, бројот на членовите, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со овој закон.

Член 3

Работните луѓе кои трајно работат во делот на основната организација на здружениот труд односно во делот на работната заедница кој не е на подрачјето на општината каде е седиштето на таа организација односно заедница образуваат делегација.

Работните луѓе во деловите на основните организации на здружениот труд и на работните заедници од став 1 на овој член можат со самоуправна спогодба да образуваат заедничка делегација. Со самоуправната спогодба за образување заедничка делегација се определува бројот на членовите и составот на делегацијата, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со закон.

По исклучок од став 2 на овој член работните луѓе во основната организација на здружениот труд односно во работната заедница чие седиште е од подрачјето на една од општините во град Скопје и деловите на таа организација односно заедница што се наоѓаат на подрачјето на овие општини образуваат една делегација во општината во која е седиштето на соодветната основна самоуправна организација односно заедница.

Член 4

Работните луѓе во основната самоуправна организација и заедница одлучуваат за тоа дали ќе образуваат посебни или заеднички делегации за учество во вршењето на функциите на собранијата на повеќе сродни самоуправни интересни заедници или делегацијата образувана заради учество во вршењето на функциите на собранијата на општествено-политичките заедници ќе учествуваат и во вршењето на функциите на собранијата на самоуправните интересни заедници, а можат да одлучат функцијата на делегација да ја вршат работничкиот совет или друг на него по функција соодветен орган на управување.

Член 5

Во делегациите на основните високообразовни организации и во основните организации за средно образование, редовните студенти и учениците избираат од својот состав членови на делегацијата до една третина од вкупниот број на членовите на делегацијата.

Член 6

Во општествените организации и во здруженијата на граѓаните функцијата на делегации ја вршат нивните избрани тела определени со нивните спшти акти.

Член 7

Право да избираат и да бидат избрани за делегати во собранието на самоуправната интересна заедница (делегати) имаат сите членови на делегацијата кои ја основале заедницата, односно кои учествуваат во вршењето на функциите на собранието на самоуправната интересна заедница, без оглед на годините на возраст.

Член 8

За делегати не можат да бидат избрани работните луѓе избрани за делегати на собранието на општествено-политичката заедница за чија територија е основана самоуправната интересна заедница, како и членовите на делегацијата на работната заедница која врши работи за соодветната самоуправна заедница.

За делегат на собрание на самоуправна интересна заедница која одлучува рамноправно со собранието на општествено-политичката заедница за чија територија е основана самоуправната интересна заедница не може да биде избран именуван функционер на државен орган кој му одговара на собранието со кое собранието на самоуправната интересна заедница одлучува, ниту судија што го избира тоа собрание. Во работата на собранијата на овие самоуправни интересни заедници не може да учествува делегатот кој не навршил 18 години возраст.

Член 9

Делегациите во основните самоуправни организации и заедници можат да делегираат делегати за собранијата на самоуправните интересни заедници за целиот мандатен период (постојани делегати), а можат да делегираат делегати за определен временски период или за одделна седница на собранието (повремени делегати).

Начинот на делегирањето на повремени делегати и времето за кое тие се делегираат се уредува со самоуправен општ акт на самоуправната интересна заедница.

Член 10

Бројот на делегатите, што ги делегира секоја делегација односно повеќе делегации на основните самоуправни организации и заедници се определува сразмерно со бројот на работните луѓе што работат во тие организации односно заедници, односно што живеат во месните заедници, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност на одделните области на општествениот труд односно на територијалните подрачја.

Собранието со одлука го определува бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација односно ги утврдува делегациите што избираат заеднички делегат (делегатска единица).

Член 11

Ако во текот на траењето на мандатниот период се образува основна самоуправни организација или заедница или ако работните луѓе од основните самоуправни организации и заедници кои не учествувале во основањето на самоуправната интересна заедница ѝ пристапат на самоуправната спогодба за основање на заедницата, образуваат делегација и учествуваат во работата на собранието со делегацијата односно со делегациите од соодветната област на трудот во една од делегатските единици.

Собранието на самоуправната интересна заедница може да определи дополнителни избори за избор на делегати од редот на делегациите од претходниот став на овој член.

Член 12

Изборите за делегати ги распишува собранието на самоуправната интересна заедница.

Изборите за делегати мораат да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на времето на кое биле избрани делегатите на кои им престанува мандатот.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборите не може да поминат повеќе од два месеца ниту помалку од еден месец.

Решението за распишување на изборите се објавува во гласилата во кои се објавуваат самоуправни општи акти на заедницата.

Со актот за распишување на изборите се определува денот на одржувањето на изборите, како и денот од кој почнуваат да течат роковите за изборните дејствија.

Член 13

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, во своите организации односно во организациите на синдикатот е основен носител и организатор на општествено-политичката активност во спроведувањето на изборите за делегатите.

Член 14

На делегатот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

- 1) со отповикување;
- 2) со уважување на оставката;
- 3) ако со правосилна судска пресуда е осуден на казна затвор во траење подолго од 6 месеци или на друга потешка казна;
- 4) ако настани случај на неспоивост на функцијата на делегатот со друга функција односно служба;
- 5) со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат, ако во рок од 60 дена не биде избран за член на друга делегација во рамките на истата делегатска единица.

На делегатот што е отповикан односно што поднел оставка му престанува делегатската функција со денот кога собранието утврди дека мандатот му престанал со отповикување односно со денот на уважувањето на оставката.

Член 15

Делегацијата односно делегациите на основните самоуправни организации односно заедници можат да го отповикаат делегатот што го делегирале по постапка утврдена со овој закон.

Член 16

Изборот и отповикувањето на делегатите се врши со тајно гласање и тоа со гласачки ливчиња. Гласањето се врши лично.

Член 17

Член на делегацијата што има избирачко право не може да биде лишен од правото да гласа на

изборите или од правото да гласа за отповикување, ниту да биде спречен да гласа.

Член 18

Загарантирана е слободата на определување на избирачите и тајноста на гласањето.

Член на делегацијата не може да се повикува на одговорност за гласањето ниту од него да се бара да каже за кого гласал или зошто не гласал односно дали гласал за или против отповикувањето.

Член 19

Верификација на мандатот на делегатите врши собранието на самоуправната интересна заедница.

Глава II

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ

Член 20

Предлагањето и утврдувањето како и изборот и отповикувањето на членовите на делегациите за самоуправни интересни заедници се врши на начин и по постапка утврдени со Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници.

Член 21

Во делегацијата за самоуправната интересна заедница се избираат најмалку седум членови.

Во основните самоуправни организации и заедници во кои го здружиле својот труд или интерес најмногу 30 работни луѓе, функцијата на делегација ја вршат сите работни луѓе, освен оние кои според Уставот не можат да бидат избрани во делегацијата.

Глава III

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ

1. Органи за спроведување на изборите

Член 22

Органи за спроведување на изборите за делегати се:

- изборна комисија,
- претседателство на соборот на делегацијата (претседателство).

Органите за спроведување на изборите се независни во својата работа и работат според законот и другите прописи донесени врз основа на закон и според самоуправни општи акти.

Член 23

Изборните комисии ги сочинуваат претседател, секретар и еден член.

На претседателот и членовите на изборните комисии им се определуваат заменици.

Член 24

Членовите на изборните комисии ги именува собранието на самоуправната интересна заедница за која се вршат изборите.

Член 25

Претседателството го сочинуваат претседател и двајца членови што се избираат од редот на членовите на делегацијата.

Член 26

Изборната комисија:

- 1) се грижи за законито спроведување на изборите и на гласањето за отповикување;
- 2) ги огласува листите на кандидатите за избор на делегати;
- 3) ги утврдува резултатите од изборите за делегати и од гласањето за отповикување;

4) ги објавува резултатите од изборите за делегати како и резултатите од гласањето за отповикување;

5) издава уверенија за избраните делегати;

6) издава соопштенија за резултатите од изборите односно од гласањето за отповикување на делегати;

7) решава за приговорите односно во врска со изборите;

8) ги определува избирачките места;

9) врши и други задачи според одредбите на овој закон.

Член 27

Изборната комисија на самоуправната интересна заедница основана за територијата на Републиката, покрај работите од член 15 на овој закон ги врши и следните работи:

— ја усогласува работата на изборните комисији на самоуправните интересни заедници здружени во самоуправната интересна заедница основана за територијата на Републиката;

— дава објаснување за примена на одредбите на овој закон што се однесуваат на изборната постапка;

— пропишува образци за спроведувањето на изборите на делегати од собранјата на самоуправните интересни заедници здружени во самоуправната интересна заедница основана за територијата на Републиката.

Член 28

Претседателството ги врши сите работи за изборот и за гласањето за отповикување на делегатите, а особено:

1) раководи со собирот на делегацијата;

2) организира технички подготовки за изборите и за гласањето за отповикувањето;

3) ги утврдува и објавува резултатите од гласањето во собирот на делегацијата;

4) врши други работи според одредбите на овој закон.

Член 29

Член на изборна комисија и негов заменик како и член на претседателство не можат да бидат кандидати за делегати, а ако се согласат да се кандидираат им престанува должноста член односно заменик на тие органи.

За член на изборна комисија и за негов заменик не може да биде именуван делегат за чие отповикување се гласа.

Член 30

Органите за спроведување на изборите и на гласањето за отповикување одлучуваат со мнозинство гласови на своите членови.

Изборните комисији и претседателството можат да одлучуваат само во полн состав.

2. Предлагање и утврдување на кандидати

Член 31

Кандидати за делегати предлагаат делегациите на основните самоуправни организации и заедници и избраните тела на општествените организации и здруженијата на граѓаните кои учествувале во основањето на самоуправната интересна заедница (делегации).

За предлагање на кандидати за делегати може да се одржи заеднички собир на две или повеќе делегации што избираат заеднички делегат.

Собирот на делегацијата го свикува претседателот на работничкиот совет, односно на соодветниот орган на управување, во договор со соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз односно на синдикатот.

Ако се одржува заеднички собир на две или повеќе делегации, собирот го свикува претседателот на работничкиот совет односно на органот на управување на основната самоуправна организација односно заедница во која се одржува собирот.

За прифатен кандидат се смета секој од предложените кандидати за кого гласало мнозинството од присутните членови на собирот на делегацијата односно на делегациите.

Член 32

Врз основа на предлозите на кандидатите што ги поднеле делегациите, кандидационата конференција на делегациите (кандидациона конференција) утврдува листа на кандидатите за избор на делегати.

Составот и начинот на работата на кандидационата конференција се утврдува со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 33

Кандидационата конференција може да работи и полноважно да одлучува ако на седницата на конференцијата присуствуваат мнозинството од нејзините членови.

Во листата на кандидатите за кои гласа кандидационата конференција се внесува секој од предложените кандидати што добил мнозинство гласови од присутните членови на конференцијата.

Кандидатите за делегати кандидационата конференција ги утврдува со тајно гласање.

За утврден кандидат на кандидационата конференција се смета секој од кандидатите од листата на кандидатите за кого гласало мнозинството од сите членови на конференцијата.

Ако мнозинството од претходниот став не го добија онолку кандидати колку што се избираат делегати, се повторува гласањето. На повторното гласање се гласа за кандидатите што на првото гласање не го добиле потребното мнозинство, а може да се предлагаат и нови кандидати.

По завршеното гласање, претседавачот на кандидационата конференција ги соопштува резултатите од гласањето, како и кои од предложените кандидати се утврдени за кандидати на кандидационата конференција.

За работата на кандидационата конференција се води записник.

Член 34

Врз основа на резултатите од гласањето, кандидационата конференција утврдува листа на кандидатите за делегати.

Листата на кандидатите мора да содржи најмалку онолку кандидати колку што се избираат делегати од соодветната делегатска единица.

Листата на кандидатите содржи:

1) означување на собранieto на самоуправната интересна заедница за кое се поднесува листата на кандидати за избор на делегати, делегатска единица и денот на изборите;

2) означување дека листата на кандидатите е утврдена од кандидационата конференција;

3) име и презиме, занимање и место на живеење на секој кандидат од листата и година на неговото раѓање, со означување на делегацијата на основната самоуправна организација односно заедница чиј е член.

Редоследот на кандидатите на листата се утврдува според бројот на гласовите што го добил секој кандидат, а имињата на кандидатите што добиле еднаков број гласови се наведуваат по азбучен ред.

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите членови на претседателството на кандидационата конференција.

Член 35

Листата на кандидатите за делегати се поднесува до соодветната изборна комисија заради огласување, најдоцна десет дена пред денот определен за изборите. Кон листата на кандидатите се поднесува записникот за работата на кандидатската конференција и писмена изјава на секој кандидат дека ја прифаќа кандидатурата.

3. Гласање**Член 36**

Собирот на делегацијата за избор на делегати го свикнува претседателот на работничкиот совет, односно на другиот соодветен орган на управување, на основната самоуправни организација, односно заедница, најдоцна на 5 дена пред денот определен за избор на делегатите.

Ако собирот на делегацијата не се свика во рокот од претходниот став, собирот ќе го свика соодветната изборна комисија.

Член 37

Ако делегатската единица ја сочинуваат две или повеќе делегации на основни самоуправни организации односно заедници, гласањето за избор на делегат се врши на одделни собири на секоја делегација.

Член 38

Гласачкото ливче содржи:

1) назив на самоуправниот интересен заедница за чие собрание се врши избор и денот на изборите;

2) означување на делегацијата што врши избор и на делегатската единица;

3) име и презиме на кандидатите;

4) означување на бројот на делегатите што се избираат во делегатската единица.

На гласачкото ливче имињата на кандидатите се внесуваат по оној ред по кој се наведени во листата на кандидатите.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат на основната самоуправни организација односно заедница.

Член 39

Членот на делегацијата гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кој сака да гласа.

Членот на делегацијата може да гласа само за онолку кандидати колку што се избираат делегати од соодветната делегатска единица.

Да се гласа може само за оние кандидати чии имиња се наведени во гласачкото ливче.

Член 40

По завршеното гласање, претседателството го утврдува резултатот од гласањето.

Резултатот од гласањето се утврдува на тој начин што прво се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња што се ставаат во посебен омот, а потоа се пребројува вкупниот број на членовите на делегацијата што гласале.

Претседателството утврдува, врз основа на гласачките ливчиња, колку членови на делегацијата гласале, колку гласови добил секој кандидат, дали и колку има неважечки гласачки ливчиња.

Како неважечко се смета гласачкото ливче на кое е заокружено редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, ливчето на кое се внесени и заокружени нови имиња, непополнетото ливче, како и ливчето што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кого гласал членот на делегацијата.

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните броеви на помал број кандидати отколку што се избираат делегати од соодветната делегатска

единица, се смета дека избирачот гласал само за оние кандидати пред чии имиња се заокружени редните броеви.

Кога повеќе делегации избираат заеднички делегат, резултатот од гласањето го утврдува соодветната изборна комисија врз основа на изборните акти што ќе ѝ ги достават претседателствата на делегациите.

Резултатот од гласањето се објавува на огласната табла во просторијата во која се гласа.

Член 41

За работата на делегацијата се води записник кој содржи особено: назив на самоуправниот интересен заедница за чие собрание се избираат делегати, ден и час на почетокот и местото на одржувањето на собирот, делегатската единица, вкупниот број членови на делегацијата и колку од нив се присутни, колку и кои кандидати се утврдени и колку се избираат, колку членови гласале, колку гласови добил секој одделен кандидат и имињата на избраните кандидати, колку имало неважечки гласачки ливчиња, текот на гласањето и други околности од значење за гласањето.

Записникот го потпишуваат членовите на претседателството.

Член 42

По утврдувањето на резултатот од гласањето претседателството на собирот веднаш го доставува записникот од собирот до соодветната изборна комисија.

Член 43

Ако изборната комисија утврди неправилности во спроведувањето на изборите во одделни или во сите делегации на основните самоуправни организации или заедници што битно влијаеле на резултатите од изборите, ќе го поништи гласањето во онаа делегација во која имало неправилности при гласањето и ќе определи повторно гласање.

Член 44

Ако листата на кандидатите содржи онолку кандидати колку што се избираат делегати од соодветната делегатска единица, за делегат е избран кандидатот што добил мнозинство од гласовите на сите членови на делегацијата. Ако ова мнозинство не го добиле онолку кандидати колку што се избираат делегати, за непознатите места за делегати се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но помалку од двојниот број од бројот на делегатите што се избираат, избрани се кандидатите што добиле мнозинство од гласовите на сите членови на делегацијата. Ако ова мнозинство не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати, за непознатите места се повторува гласањето. Ако ниту на повторното гласање не биде избран потребниот број делегати, за непознатите места се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани двоен или поголем од двоен број кандидати отколку што се избираат делегати, избрани се кандидатите што добиле најголем број гласови.

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови за непознатите места за делегати добиле еднаков број гласови, гласањето се повторува за тие кандидати. Ако и на повторното гласање ниту еден од тие кандидати не го добие потребниот број гласови, се повторува целата изборна постапка за непознатите места.

Член 45

Ако две или повеќе делегации избираат заеднички делегат, за делегат е избран кандидатот што добил мнозинство гласови во делегацијата односно во делегациите на основните самоуправни организации, односно заедници, во кои има поголем број работни луѓе.

Член 46

Изборната комисија им издава на избраните делегати уверение дека се избрани за делегати.

Член 47

Изборната комисија, врз основа на записниците за работата на собирите на делегациите поднесува извештај на собранието на соодветната самоуправни интересна заедница за резултатите од изборите. Со извештајот се доставуваат и изборните акти.

4. Повторни и дополнителни избори**Член 48**

Повторни избори за делегати се вршат:

- 1) ако изборната комисија го поништи гласањето поради неправилности во спроведувањето на изборите;
- 2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 и 4 од член 44 од овој закон;
- 3) ако собранието на самоуправни интересна заедница не го верифицира мандатот на одделен делегат.

Член 49

На повторните избори што се вршат од причините наведени во член 48 точка 1 на овој закон, гласањето се врши според постојната листа на кандидатите, а на повторните избори што се вршат од причините наведени во член 48 точка 2 на овој закон, гласањето се врши според дополнителна листа на кандидати.

Предлозите на нови листи на кандидати за повторните избори се поднесуваат најдоцна десет дена пред денот определен за спроведување на овие избори.

Член 50

Повторните избори во случаите од член 48 точките 1 и 2 од овој закон ги распишува изборната комисија.

Повторните избори во случаите од член 48 точка 3 од овој закон ги распишува собранието на самоуправни интересна заедница.

Со актот за распишување на повторните избори се определува денот на нивното одржување и денот од кога почнуваат да течат роковите за изборните дејствија.

Член 51

Дополнителни избори се вршат кога на делегатот ќе му престане мандатот.

Дополнителните избори ги распишува собранието на самоуправни интересна заедница.

Дополнителните избори се распишуваат и се спроведуваат во рок од два месеца од престанокот на мандатот на делегатот.

Член 52

Ако со одредбите на членовите 48—51 од овој закон не е поинаку определено, на повторните и дополнителните избори се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на делегати.

5. Отповикување**Член 53**

Делегацијата односно делегациите можат да го отповикаат делегатот што го избрале.

Предлог за поведување постапка за отповикување на делегат може да поднесе секоја делегација од соодветната делегатска единица.

Предлог за поведување постапка за отповикување на делегат можат да поднесат и собирите на работните луѓе на основните самоуправни организации, односно заедници, од соодветната делегатска единица како и организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ односно на синдикатот.

Член 54

Предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат е прифатен ако го усвоила делегацијата, односно делегациите, на основните самоуправни организации односно заедници што опфаќаат најмалку една петтина од работните луѓе на делегатската единица или ако го усвоиле најмалку една петтина од делегациите што ја сочинуваат делегатската единица.

Член 55

Ако собранието на самоуправни интересна заедница утврди дека предлогот за отповикување на делегатот ги исполнува условите според одредбите на овој закон, ќе распише гласање за отповикување во делегатската единица во која е избран делегатот, најдоцна во рок од триесет дена од денот на потврдувањето на предлогот за отповикување.

Член 56

Гласачкото ливче за отповикување на делегат содржи:

1) означување на собранието на самоуправни интересна заедница и делегатската единица во која е избран делегатот за чие отповикување се гласа;

2) име и презиме на делегатот за чие отповикување се гласа.

Под името на делегатот отпечатени се еднопородно зборовите „за отповикување“ и „против отповикување“.

Член 57

Делегатот е отповикан ако за отповикувањето гласале мнозинството од членовите на делегацијата односно на делегациите на основните самоуправни организации и заедници во кои има поголем број работни луѓе од соодветната делегатска единица.

Ако делегацијата, односно делегациите, на гласањето се изјаснат против отповикувањето на делегатот, не може од истите причини да се поднесува нов предлог за отповикување на тој делегат.

Член 58

Претседателството на собирот на делегацијата, односно изборната комисија, се должни да го известат собранието на самоуправни интересна заедница и делегатот што е отповикан во рок од 8 дена од денот на отповикувањето.

Член 59

Одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на делегатите сообразно се применуваат и на отповикувањето доколку со одредбите на членовите 53—58 од овој закон не е поинаку определено.

Глава IV**ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ****Член 60**

На предлагањето и утврдувањето на кандидатите, на изборот на делегатите, повторните и дополнителните избори и отповикување на делегатите во собранијата на самоуправни интересни заедници од делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска и друга дејност со личен труд со средства на трудот над кои постои право на сопственост, како и на работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност заедно со работниците вработени кај нив, соодветно се применуваат одредбите од Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините што се однесуваат на соборот на здружениот труд.

Член 61

Делегатите во собранијата на пошироките интересни заедници, на сојузите и другите здруженија на самоуправните интересни заедници (пошироки интересни заедници) образувани со здружување на самоуправните интересни заедници ги делегираат собранијата на здружените заедници и соодветните органи на другите основачи на пошироките интересни заедници, со тајно гласање.

Член 62

Изборот и отповикувањето на делегатите од член 61 од овој закон го спроведува претседателот на собранието на самоуправната интересна заедница и двајца членови што собранието ги избира од редот на своите членови, на предлог од претседателот.

Член 63

Бројот на делегатите во пошироките интересни заедници што се делегираат од самоуправните интересни заедници што се здружиле во тие заедници се определуваат според бројот на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници што ги основале самоуправните интересни заедници, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност на одделните области на општествениот труд односно територијалните подрачја и застапеноста на сите самоуправни интересни заедници кои ја основале пошироката интересна заедница.

Бројот на делегатите што ги избираат собранијата на самоуправните интересни заедници од редот на корисниците односно на давателите на услугите во пошироките интересни заедници и бројот на делегатите што ги избираат соодветните органи на другите основачи на пошироката интересна заедница се определува со самоуправната спогодба за основање на пошироката интересна заедница.

Член 64

На начинот на изборот и отповикувањето на делегатите во собранијата на пошироките интересни заедници соодветно се применуваат одредбите на членовите 22—59 од овој закон, доколку со одредбите на оваа глава не е поинаку определено.

Глава V

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА

Член 65

Поради неправилности во работењето на собирот на делегацијата, односно на кандидатската конференција, на која се утврдени кандидати за делегати, или поради неправилности во работата на собирот на делегацијата на која е претресуван предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат, како и поради неправилности во работата на собирот на делегацијата односно на кандидатската конференција или во работата на претседателството при изборот односно отповикувањето на делегатот, секој кандидат односно делегат чие отповикување се предлага, како и секој член на делегацијата, има право да поднесе приговор до соодветната изборна комисија.

Ако изборната комисија по повод приговорите поднесени пред истекот на рокот за поднесување на листата на кандидатите утврди неправилности во работата на собирот на делегацијата односно на кандидатската конференција или во работата на претседателството што битно влијаеле на утврдувањето на листата на кандидатите односно на предлогот за поведување постапка за отповикување, ќе ја поништи работата на собирот, односно на кандидатската конференција, на која имало неправилности и ќе определи рок за свикување нов собир на делегацијата односно на кандидатската конференција.

Член 66

Против решението на изборната комисија за одбивање на приговорот може да се поднесе жалба до основниот суд на здружениот труд на чие подрачје е седиштето на самоуправната интересна заедница во рок од 48 часа од денот на приемот на решението. Судот ќе донесе решение во рок од 48 часа по приемот на жалбата.

Глава VI

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 67

Сите дејствија и акти на државните органи, како и сите поднесоци и други списи во врска со спроведувањето на изборите за делегати се ослободени од плаќање такси.

Член 68

Со денот 28 февруари 1974 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74) престана да важи Законот за избор на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/74).

27.

Врз основа на член 21 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“ број 3/78), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата од 26 јануари 1978 година, го утврди пречистениот текст на Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници.

Пречистениот текст на Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници ги опфаќа Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“, број 8/74), член 42 од Законот за избирачките списоци („Службен весник на СРМ“ број 8/76) и Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“ број 3/78), во кој е означен денот на нивното влегување во сила.

Бр. 09-58

26 јануари 1978 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИЈЕ НА ОСНОВНИТЕ
САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ
ЗА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ
ЗАЕДНИЦИ**

(Пречистен текст)

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките организации образуваат свои делегации заради непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и организирано учество во вршењето на функциите на собранијата на општествено-политичките заедници (делегации).

Член 2

Составот на делегациите на основните организации на здружениот труд и на работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе организации на здружениот труд, на работните луѓе кои работат во земјоделската, занаетчиската, угостителската и превозничката дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот организирани во заедници и во други облици на здружување определени со закон, на работните луѓе во работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата и во други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд и на работните луѓе во месните заедници (основни самоуправни организации и заедници), како и начинот на изборот и отповикувањето на нивните членови, го утврдуваат основните самоуправни организации и заедници со својот статут, во согласност со овој закон.

Одредбите на овој закон се однесуваат и на составот, изборот и отповикувањето на членовите на делегациите на работните луѓе во делот на основната организација на здружен труд кои трајно работат на територијата на општината на која не е седиштето на таа организација.

Член 3

Во делегацијата на основната самоуправни организација, односно заедница, се избираат најмалку седум членови.

Во основните самоуправни организации и заедници во кои се вработени до 30 работни луѓе, функцијата на делегација ја вршат сите работни луѓе, освен оние што според Уставот не можат да бидат избирани во делегацијата.

Во општествено-политичките организации функцијата на делегација ја вршат избраните тела определени со нивниот статут односно со друга одлука.

Член 4

Во делегациите на основните самоуправни организации на факултетите, уметничките академии, високите и вишите школи, односно на средните училишта, редовните студенти, односно учениците, со навршени 15 години избираат од својот состав до една третина од вкупниот број на членовите на делегацијата.

Бројот на членовите на делегацијата што ги избираат редовните студенти, односно учениците, се утврдува со статутот, односно со одлука, на соодветната организација од претходниот став.

Работните луѓе и редовните студенти, односно учениците, ги избираат одделно членовите на делегацијата на основната самоуправни организација од став 1 на овој член од својот состав.

Член 5

Земјоделците што учествуваат во остварувањето и распределбата на доходот на производствените и прометните организации на здружениот труд, во поглед на изборот на членовите на делегацијата имаат право на работен човек на таа организација, согласно статутот на организацијата на здружен труд.

Член 6

Работните луѓе што работат во земјоделската дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот (земјоделци) образуваат делегации, организирани во задруги или во други облици на здружување, како и во посебни заедници за избор на членови на делегацијата.

Заедниците на земјоделците се образуваат за подрачје што ќе го определи собранието на општината со одлука, водејќи сметка за бројот на работните луѓе во овие заедници.

Како земјоделци во смисла на овој закон се сметаат сите членови на домаќинството на земјоделецот со навршени 15 години што се занимаваат со земјоделство.

Член 7

Работните луѓе што работат во занаетчиска, угостителска и превозничка дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот, организирани во комора или во друг облик на здружување, образуваат делегации за подрачјето на општината.

Работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд, организирани во комори или во други облици на здружување, образуваат делегации за подрачјето на општината.

Член 8

Работните луѓе кои трајно работат во делот на основната организација на здружениот труд односно делот на работната заедница кој не е на подрачјето на општината каде е седиштето на таа организација односно заедница образуваат делегација.

Работните луѓе од деловите на исти или други основни организации на здружениот труд односно деловите на работните заедници од став 1 на овој член можат со самоуправни спогодба да образуваат заедничка делегација. Со самоуправниот спогодба за образување заедничка делегација се определува бројот на членовите и составот на делегацијата, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со закон.

По исклучок од став 2 на овој член работните луѓе во основната организација на здружениот труд односно во работната заедница чие седиште е на подрачјето на една од општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар или Чаир и деловите на таа организација односно заедница што се наоѓаат на подрачјето на овие општини образуваат една делегација во општината во која е седиштето на соодветната основна самоуправни организација односно заедница.

Член 9

Работните луѓе во работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации, здруженијата и во другите работни заедници што не се организирани како основни организации на здружен труд, образуваат делегација во секоја работна заедница.

Две или повеќе работни заедници на државните органи, општествено-политичките и општествените организации, здруженијата на граѓаните и другите работни заедници кои не се организирани како

организации на здружениот труд, како и активните воени лица и цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ, можат со самоуправни спогодба да образуваат заедничка делегација.

Со самоуправната спогодба за образување на заедничка делегација се определува бројот на членовите и составот на делегацијата, како и начинот на изборот и отповикувањето на членовите на делегацијата во согласност со закон.

Активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на СФРЈ образуваат делегација во согласност со сојузен закон. На оваа делегација, за прашањата што не се уредени со сојузниот Закон, се применуваат одредбите од овој закон.

Член 10

Во составот на делегацијата мора да се обезбеди застапеност на работниците од сите делови на процесот на работа и таа да одговара на социјалниот состав на основната самоуправни организација и заедница.

Бројот на членовите на делегацијата треба да биде сразмерен на бројот на работниците од секој дел на процесот на работа во основната организација и заедница, со тоа што секој дел на процесот на работа мора да има најмалку еден член во делегацијата.

Член 11

Лицата кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба, а кои го задржале својството на работник во здружениот труд, како и работните луѓе и граѓаните во месните заедници кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба, гласаат за членови на делегацијата на својата основна организација и заедница во воената единица односно воената установа.

На повторните и дополнителните избори, лицата, односно работните луѓе и граѓаните од став 1 на овој член гласаат за членовите на делегацијата на основната самоуправни организација и заедница ако на денот на изборите се наоѓаат во местото на седиштето на соодветната организација односно заедница.

Член 12

Изборната комисија на основната самоуправни организација и заедница составува список на лицата односно работните луѓе и граѓаните кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена служба и го доставува на општинската изборна комисија за избор на делегати во соборите на собранието на општината.

Општинската изборна комисија е должна веднаш по потврдувањето на листите на кандидатите за членови на делегациите да достави на воените единици или на воените установи список на лицата односно работните луѓе и граѓаните кои ќе гласаат за избор на членови на делегациите во одделни самоуправни организации и заедници, потребен број на непополнети гласачки ливчиња заверени со печат на основната самоуправни организација и заедница, како и потребен број омоти адресирани на општинската изборна комисија.

Член 13

Откако ќе го пополни гласачкото ливче со заокружување на редните броеви пред имињата на кандидатите за кои сака да гласа лицето што се наоѓа на служење на воениот рок или на воена служба, го става гласачкото ливче во омотот, го затвора и го предава на воениот орган надлежен за спроведување на изборите.

По завршеното гласање органот од став 1 на овој член веднаш ги доставува на општинската изборна комисија сите омоти со гласачките ливчиња.

Член 14

Кога општинската изборна комисија ги прими изборните материјали од претходниот член ги доставува на изборните комисии на основните самоуправни организации и заедници.

Изборните комисии на основните самоуправни организации и заедници, при утврдувањето на резултатите од гласањето, ги земаат предвид и гласачките ливчиња примени од воените органи до завршувањето на утврдувањето на резултатот од гласањето во основната самоуправни организација и заедница.

Член 15

Изборите за членови на делегациите во месните заедници и во заедниците на земјоделците или во друг облик на здружување на земјоделците се одржуваат во ист ден за целата територија на Републиката кога се врши и изјаснување за изборот на делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините.

Член 16

Работните луѓе и граѓаните во месните заедници образуваат делегација во месната заедница.

Право да избираат и да бидат избирани во делегацијата на месната заедница имаат работните луѓе и граѓаните со навршени 18 години возраст и што имаат живеалиште во месната заедница.

Член 17

Изборот на членовите на делегацијата се врши врз основа на листа на кандидатите што ги утврдуваат работните луѓе во основните самоуправни организации, односно заедници, на свои собири.

Член 18

Изборите за членови на делегацијата ги распишува работничкиот совет, односно соодветниот орган на управување, на основната самоуправни организација односно заедница.

Изборите се распишуваат најрано два месеца, а најдоцна 30 дена пред истекот на времето за кое е избрана делегацијата.

Член 19

На членот на делегацијата му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

- 1) со отповикување;
- 2) со уважување на оставка;
- 3) со избор или именување на работно место неспоиво со членувањето во делегацијата;
- 4) со осуда со правосилна пресуда на безусловна казна затвор во траење подолго од 6 месеци или на друга потешка казна;
- 5) со губење на својството по основ на кое е избран за член на делегацијата.

Член 20

Работните луѓе можат да го отповикаат членот на делегацијата што го избрале.

На отповиканиот член на делегацијата мандатот му престанува кога тоа ќе го утврди делегацијата.

Член 21

Изборот и отповикувањето на членовите на делегациите се врши непосредно и со тајно гласање, со гласачки ливчиња.

Работниот човек може да гласа само лично.

Член 22

Со спроведувањето на изборите за членови на делегацијата и со гласањето за отповикување раководат изборни комисии и избирачки одбори, што ги образува органот на основната самоуправни организација, односно заедница, определен со нејзиниот статут односно со друг самоуправни акт.

Изборна комисија се образува во секоја основна самоуправни организација, односно заедница, што образува делегација.

Кога се образува заедничка делегација за спроведување на изборите се образува заедничка изборна комисија на начин утврден со самоуправната спогодба за образување на заедничка делегација.

Ако две или повеќе основни самоуправни заедници од член 9 на овој закон избираат заедничка делегација, тие заедници образуваат заедничка изборна комисија на начин утврден со самоуправна спогодба.

За член на изборна комисија и на избирачки одбор не може да биде именуван кандидат за член на делегација, односно член на делегација, за чие отповикување се гласа.

Глава II

ПРЕДЛАГАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ

Член 23

Кандидати за членови на делегацијата се предлагаат на собир на работните луѓе во основната самоуправна организација односно заедница, а во основните самоуправни организации и заедници со повеќе делови на процесот на работа и собирите на работниците од секој дел на процесот на основната самоуправна организација и заедница.

На собирот на работните луѓе право да одлучуваат имаат сите работни луѓе што работат во основната самоуправна организација односно заедница во која се одржува собирот, а во месната заедница — работните луѓе и граѓаните што имаат живеалиште во неа.

Редовните студенти на факултетите, уметничките академии, високите и вишите школи, односно учениците во средните училишта, ги предлагаат и утврдуваат кандидатите за членови на делегацијата од својот состав на свои собири.

Овие собири ги свикнува органот на управување на организацијата од претходниот став определен со нејзиниот статут односно со друг самоуправен акт.

Член 24

Собирот на работните луѓе во основната самоуправна организација, односно заедница, го свикнува претседателот на работничкиот совет, односно на соодветниот орган на управување (свикувач на собирот), во договор со организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ односно со организацијата на синдикатот.

Ако се одржува заеднички собир на две или повеќе работни заедници, собирот го свикнува претседателот на органот на управување на работната заедница во која се одржува собирот, во договор со организацијата на синдикатот.

Собирите на земјоделците ги свикнува соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз.

Член 25

Собирот на работните луѓе го отвора и со него раководи, до изборот на претседателство на собирот, претставник на свикувачот на собирот.

Член 26

Работните луѓе ги утврдуваат кандидатите со изјаснување за секој предложен кандидат, по редот по кој се предложени.

За кандидат се смета секој од предложените кандидати кого го прифатило мнозинството од работните луѓе присутни на собирот.

Кога кандидатите за членови на делегацијата се утврдуваат на два или повеќе собири на работните луѓе, за кандидат се смета секој кандидат чија кандидатура е прифатена на собирите на работните луѓе што опфаќаат најмалку една петтина од вкупниот број на работните луѓе на основната самоуправна организација и заедница, односно дел на процесот на работа или чија кандидатура е прифатена најмалку на една третина од собирите на работните луѓе на таа организација односно заедница.

За работата на собирот се води записник.

Член 27

Листата на кандидати за избор на членови на делегацијата е единствена.

Во основните самоуправни организации и заедници со повеќе делови на процесот на работа, листата на кандидатите се составува по делови на процесот на работа.

Листата на кандидати мора да содржи најмалку онолку кандидати колку се избираат членови на делегацијата.

Листата на кандидати составена по делови на процесот на работа мора да содржи за секој дел на процесот на работа најмалку онолку кандидати колку се избираат членови на делегацијата од основниот дел на процесот на работа.

Член 28

Сите кандидати утврдени на собирите на работните луѓе се внесуваат во листата на кандидатите.

Листата на кандидатите за членови на делегацијата содржи особено:

- 1) означување на основната самоуправна организација, односно заедница, во која е утврдена листата;
- 2) име и презиме, занимање и место на живеење на секој кандидат од листата.

Член 29

Претседателството на собирот ја поднесува листата на кандидатите до изборната комисија, најдоцна 10 дена пред денот определен за изборите.

Кон листата се прилагаат писмена изјава на секој кандидат дека е согласен да биде кандидат за член на делегацијата и записниците од одржаните собири.

Изборната комисија веднаш по приемот на листата на кандидатите утврдува дали е поднесена во определен рок и дали е составена според одредбите на статутот, или другиот самоуправен акт, на основната самоуправна организација, односно заедница, и овој закон.

Ако листата на кандидатите е составена според претходниот став, изборната комисија ќе ја потврди. Во спротивно изборната комисија ќе ја одбие листата на кандидатите со решение што го доставува до предлагачот на листата.

Член 30

Ако поднесената листа на кандидатите е одбиена, нова листа може да се поднесе дополнително најдоцна два дена пред денот определен за изборите.

Ако новата листа на кандидатите не се поднесе во рокот од претходниот став, изборите ќе се одржат најдоцна 15 дена по денот определен за спроведување на изборите.

Член 31

Ако поради откажување на утврдените кандидати или од други причини, на листата на кандидатите останат помалку кандидати отколку што се избираат членови на делегацијата, предлагачот може да ја дополни листата на кандидатите најдоцна два дена пред денот определен за изборите.

Глава III

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА

Член 32

Изборот на членовите на делегацијата се врши на избирачки места што ги определува изборната комисија.

За работните луѓе на основната самоуправна организација и заедница кои привремено работат на територијата на СФРЈ надвор од местото на седиштето на основната самоуправна организација и заедница (на градилишта и сл.), а не можат да гласаат во местото на нивното седиште, се одредува

посебно избирачко место во местото во кое тие работат заради гласање за избор на членови на делегацијата.

Член 33

Ако работникот не е воведен во избирачкиот список на работните луѓе, избирачкиот одбор утврдува на соодветен начин дали работникот е во работен однос во основната самоуправни организација и заедница и ако утврди дека е во работен однос, му дозволува да гласа.

Ако граѓанинот не е воведен во избирачкиот список, избирачкиот одбор, врз основа на лична карта утврдува дали има право да гласа па ако утврди дека такво право има му дозволува да гласа.

Секој случај од став 1 и 2 на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.

Лицето кое не е во можност само да гласа има право со себе да поведе друго лице кое во согласност со неговата определба ќе гласа наместо него.

Член 34

Гласачкото ливче содржи:

1) означување на основната самоуправни организација, односно заедница, во која се врши изборот на делегацијата;

2) име и презиме и занимање на кандидатите од потврдена листа на кандидатите.

Кандидатите се внесуваат во гласачкото ливче по редот по кој се наведени во листата на кандидатите.

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат на основната самоуправни организација односно заедница. Гласачкото ливче за избор на членови на делегациите на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска, угостителска и превозничка дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот се заверува со печатот на собранието на општината.

Член 35

Гласањето започнува и завршува во времето што ќе го определи изборната комисија.

Со гласањето раководи избирачки одбор.

За текот на гласањето се води записник.

Член 36

Избирачкиот одбор, по завршеното гласање го утврдува резултатот од гласањето на избирачкото место и го внесува во записникот.

Избирачкиот одбор, по утврдувањето на резултатот од гласањето, ги доставува на изборната комисија изборните акти.

Член 37

Избирачот може да гласа само за кандидатите што се наведени во гласачкото ливче и за онолку кандидати колку што се избираат членови на делегацијата.

Како неважечко се смета гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат членови на делегацијата, ливчето на кое се внесени и заокружени нови имиња, непополнетото ливче, како и ливчето што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кој кандидат избирачот гласал.

Член 38

Изборната комисија, по приемот на изборните акти од избирачките одбори, го утврдува резултатот од изборите за членови на делегацијата.

Член 39

Ако на листата на кандидатите се кандидирани онолку кандидати колку што се избираат членови на делегацијата, за член на делегацијата е избран секој кандидат кој добил мнозинство од гласовите на сите работни луѓе во основната са-

моуправна организација односно заедница. Ако ова мнозинство гласови не го добијат онолку кандидати колку што се избираат членови на делегацијата, за непополнетите места се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но помалку од двојниот број од бројот на членовите на делегацијата, избрани се кандидатите што добиле мнозинство од гласовите на сите работни луѓе во основната самоуправни организација односно заедница. Ако ова мнозинство гласови не го добијат онолку кандидати колку што се избираат членови на делегацијата, за непополнетите места се повторува гласањето. Ако ниту на повторното гласање не бидат избрани потребниот број членови на делегацијата, за непополнетите места се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани двоен или поголем од двоен број кандидати отколку што се избираат членови на делегацијата, избрани се кандидатите што добиле најголем број гласови.

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови за непополнетите места за членови на делегацијата добиле еднаков број гласови, гласањето се повторува за тие кандидати. Ако и на повторното гласање ниту еден од тие кандидати не го добие потребниот број гласови, се повторува целата изборна постапка за непополнетите места.

Член 40

Ако изборната комисија, врз основа на изборните акти, утврди неправилности на одделни или на сите избирачки места што битно влијаеле врз резултатот од изборите, ќе го поништи гласањето на оние избирачки места на кои имало неправилности.

Член 41

Ако гласањето се поништи на одделни избирачки места, повторното гласање се врши само на тие избирачки места.

Член 42

Повторни избори за членови на делегацијата се вршат:

1) ако изборната комисија го поништи гласањето поради неправилности при спроведувањето на изборите (член 40) и

2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 и 4 на член 39 од овој закон.

Член 43

На повторните избори што се вршат од причината од точка 1 на член 42 од овој закон, гласањето се врши според потврдена листа на кандидатите, а на повторните избори што се вршат од причините од точка 2 на член 42 од овој закон, гласањето се врши само според дополнително потврдениите кандидатури.

Повторните избори ги распишува изборната комисија.

Член 44

Дополнителни избори се вршат кога на членот на делегацијата му престане мандатот пред истекот на времето за кое е избран.

За спроведување на дополнителни избори одлучува органот што ги распишува изборите по предлог или по претходно прибавено мислење од делегацијата. Дополнителни избори задолжително се вршат кога по престанок на мандатот на членовите на делегацијата, бројот на членовите на делегацијата се намали за една третина.

Дополнителни избори се вршат по постапката по која се врши избор на членови на делегацијата.

Член 45

На повторните и дополнителните избори сообразно се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на членови на делегациите.

Глава IV

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ

Член 46

Постапката за отповикување на член на делегација се поведува по предлог од собир на работните луѓе во основната самоуправна организација односно заедница.

Предлог за отповикување на член на делегацијата може да поднесе и делегацијата.

Член 47

Предлогот за поведување постапка за отповикување на член на делегација е усвоен ако го прифатат мнозинството работни луѓе на собирите што опфаќаат најмалку една петтина од сите работни луѓе во основната самоуправна организација, односно заедница, што го избрала или ако предлогот е прифатен од најмалку една третина од собирите на работните луѓе во основната самоуправна организација односно заедница.

Член 48

Членот на делегација е отповикан ако за отповикувањето гласало мнозинството од сите работни луѓе во основната самоуправна организација односно заедница.

Ако работните луѓе на гласањето се изјаснат против отповикувањето на членот на делегацијата, не може од истите причини да се поднесува нов предлог за поведување постапка за отповикување на тој член.

Член 49

Одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на членови на делегациите се применуваат и на отповикувањето ако со овој закон не е поинаку определено.

Глава V

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА

Член 50

Секој кандидат, односно член на делегацијата, чие отповикување се предлага, секој член на делегацијата и секој работен човек што има право да учествува на собирот на работните луѓе, има право да поднесе приговор до изборната комисија поради неправилности во работата на собирите на работните луѓе на кои се предлагаат и се утврдуваат кандидати за членови на делегацијата или поради неправилности во работата на собирите на работните луѓе, односно на делегацијата, при претресувањето на предлогот за поведување постапка за отповикување на член на делегацијата.

Секој кандидат односно член на делегацијата чие отповикување се предлага, како и секој член на делегацијата, односно работен човек во основната самоуправна организација, односно заедница, има право да поднесе приговор до изборната комисија поради неправилности во работата на избирачкиот одбор при изборот, односно отповикувањето, на член на делегацијата.

Ако изборната комисија, по повод приговорите поднесени пред истекот на рокот за поднесување на листата на кандидатите за потврдување, утврди неправилности во работата на собирот на работните луѓе што битно влијаеле во утврдувањето на листата на кандидатите, односно во предлагањето на кандидатите од страна на собирот, ќе ја поништи работата на собирот на работните луѓе на кој имало неправилности и за тоа ќе го извести подносителот на листата односно ќе определи рок за свикување нов собир на работните луѓе.

Член 51

Против решението на изборната комисија за одбивање на листата на кандидатите, односно за одбивање на кандидатурата на оние кандидати кои не ги исполнуваат условите за член на делегацијата, против решението за одбивање на предлогот за отповикување на член на делегацијата, како и против решението донесено по приговор од член 50 на овој закон, подносителот на листата односно на предлогот за отповикување, како и подносителот на приговорот, има право на жалба до надлежниот основен суд на здружениот труд во рок од 48 часа од приемот на решението.

Судот донесува решение во рок од 48 часа од приемот на жалбата.

Одлуката на судот донесена по жалбата е конечна.

Глава VI

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Доколку до денот на распишување на изборите не е конституирана заедницата или друг облик на здружување на земјоделците, изборите за членови на делегациите ги распишува претседателот на собранието на општината.

Во случаите од став 1 на овој член изборна комисија за избор на членови на делегацијата на земјоделците именува собранието на општината.

Член 53

Сите дејствија и акти на основните самоуправни организации, односно заедници, како и сите поднесоци и другите списи во врска со спроведувањето на изборите за членови на делегациите на основните самоуправни организации, односно заедници, се ослободени од плаќање такса.

Член 54

Се овластува републичкиот секретар за законодавство и организација да донесе упатство за спроведување на изборите и за работата на изборните комисији.

28.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата од 26 јануари 1978 година го утврди пречистениот текст на Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините.

Пречистениот текст на Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините ги опфаќа Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74) и Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), во кој е означен денот на нивното влегување во сила.

Број 09-58
26 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ (Пречистен текст)

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за избор и отповикување на делегати во соборите на собранијата на општините (собрание).

Член 2

Делегатите во соборот на здружениот труд ги делегираат од својот состав една или повеќе делегации на: основните организации на здружениот труд и на работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружениот труд; заедниците на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска, угостителска и превозничка дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост, заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот, организирани во заедници и во други облици на здружување определени со закон; и на работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд, организирани во комори или во други облици на здружување; работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, како и на активните воени лица и на цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ.

Член 3

Делегатите во соборот на месните заедници ги делегираат од својот состав една или повеќе делегации на месните заедници.

Член 4

Кандидати за делегати во соборот на здружениот труд и во соборот на месните заедници предлагаат делегациите на соодветните основни самоуправни организации и заедници на свои собири.

Кандидатите за делегати во соборот на здружениот труд и соборот на месните заедници ги утврдува кандидатациона конференција на делегациите на основните самоуправни организации и заедници што се образува за секоја делегатска единица (кандидациона конференција).

Член 5

Делегатите во општествено-политичкиот собор ги делегираат работниците и другите работни луѓе и граѓаните организирани во општествено-политичките организации, здружени во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ или како членови на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, од редот на членовите на делегациите на општествено-политичките организации.

Кандидати за делегати во општествено-политичкиот собор предлагаат избраните тела на општествено-политичките организации што ја вршат функцијата на делегација во овие организации.

Кандидатите за делегат во општествено-политичкиот собор ги утврдува кандидатационата конференција на општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ (општинска кандидатациона конференција).

За изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор се изјаснуваат работните луѓе и граѓаните врз основа на листата на кандидатите, со тајно гласање.

Член 6

Составот и начинот на работата на кандидатационите конференции и на општинската кандидатациона конференција се уредуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 7

Право да биде избран за делегат во собор на собранието има секој член на делегацијата на соодветната основна самоуправни организација и заедница односно на општествено-политичка организација со навршени 18 години.

Член 8

Бројот на делегатите во соборот на здружениот труд и во соборот на месните заедници на собранието на општината што ги делегираат делегациите на основните самоуправни организации и заедници се определува сразмерно со бројот на работните луѓе што работат во тие организации односно заедници, учеството во општествениот производ, односно според бројот на работните луѓе и граѓаните што живеат во месните заедници, и со други критериуми утврдени со статутот на општината, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност на одделните области на општествениот труд односно на територијалните подрачја.

Собранието со одлука го определува бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација односно ги утврдува делегациите што избираат заеднички делегат (делегатска единица). Делегатските единици се образуваат така што во секоја единица, по правило, да се избира по еден делегат.

Во општините во кои живеат народности и припадници на етничките групи се обезбедува нивна сразмерна застапеност во општествено-политичкиот собор и во соборот на месните заедници на собранието на општината.

Член 9

Ако во текот на траењето на мандатниот период на собранието се образува основна самоуправни организација или заедница, таа образува делегација и учествува во работата на собранието со делегацијата односно делегациите од соодветната област на трудот во една од делегатските единици за која ќе се определи.

Собранието на општината во случаите од став 1 на овој член може да определи дополнителни избори за избор на делегати во соборот на здружениот труд од редот на делегациите на новообразуваните организации, односно заедници, во согласност и под условите утврдени со статутот на општината.

Член 10

Изборите за делегати во соборите на собранието на општината ги распишува претседателот на собранието на општината.

Изборите за нови делегати мора да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот период на делегатите на кои им престанува мандатот.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборите на делегатите не може да поминат повеќе од два месеца ниту помалку од еден месец.

Со решението за распишување на изборите се определува денот на одржувањето на изборите, како и денот од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејствија.

Решението за распишување на изборите се објавува во службеното гласило во кое се објавуваат прописите на општината.

Член 11

Изборите за делегати во општествено-политичкиот собор на собранието се вршат во ист ден на целата територија на Социјалистичка Република Македонија, и тоа во недела.

Со решението за распишување на изборите се определува денот за одржување на изборите, како и денот од кога почнуваат да течат роковите за вршење на изборните дејствија.

Член 12

Делегат во собор на собранието не може едновременно да биде именуван функционер на државен орган што му одговара на собранието, ниту судија што го избира собранието.

На функционерот односно на судијата од став 1 на овој член, што е избран за делегат му престанува функцијата со денот на верификацијата на мандатот.

Член 13

Кандидационата постапка за избор на делегати во соборот на здружениот труд на собранието ја спроведува организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, и тоа во организациите на синдикатот.

Кандидационата постапка за избор на делегати во соборот на месните засадници и во општествено-политичкиот собор на собранието ја спроведува организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, и тоа во неговите организации.

Член 14

На делегатот му престанува мандатот во соборот на собранието пред истекот на времето за кое е избран:

- 1) со отповикување;
- 2) со уважување на оставката;
- 3) со осуда со правосилна пресуда на безусловна казна затвор во траење подолго од 6 месеци или на друга потешка казна;
- 4) ако настани случај на неспоивост на функцијата на делегат со друга функција;
- 5) со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат во собор на собранието, ако во рок од 60 дена не биде избран за член на друга делегација во рамките на истата делегатска единица.

На делегатот на собранието што е отповикан односно што поднел оставка му престанува делегатската функција со денот кога соборот ќе утврди дека мандатот му престанал со отповикување односно со денот на уважувањето на оставката.

Член 15

Делегацијата, односно делегациите, на основните самоуправни организации, односно заедници, можат да го отповикаат делегатот што го делегирале по постапката утврдена со овој закон.

Член 16

Изборот и отповикувањето на делегатите се врши со тајно гласање, и тоа со гласачки ливчиња. Гласањето се врши лично.

Член 17

Работен човек, односно граѓанин, што има избирачко право не може да биде лишен од правото да гласа на изборите или од правото да гласа за отповикување, ниту да биде спречен да гласа.

Член 18

Загарантирана е слободата на определување на избирачите и тајноста на гласањето.

Државните органи или службените лица не можат по кој и да било основ да го повикуваат избирачот на одговорност за гласањето, ниту да бараат да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал, за или против отповикувањето.

Член 19

На денот на изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор, како и на денот на изјаснувањето за нивното отповикување, забранета е сèкаква агитација на избиралиштето.

Како избиралиште се смета зградата во која се врши гласањето.

Член 20

Ако кандидирањето на делегати во соборите на собранието се врши во ист ден кога и кандидирањето на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија односно во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кандидирањето може да се врши на исти собори на делегациите, но одделно за делегатите во соборите на секое собрание.

Член 21

Верификација на мандатите на делегатите врши секој собор одделно.

Член 22

Материјални средства за спроведување на изборите и за отповикување според одредбите на овој закон обезбедува собранието.

Глава II

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 23

Органи за спроведување на изборите се општинска изборна комисија, претседателство на соборите на делегацијата (претседателство) и избирачки одбор.

Органите за спроведување на изборите се независни во својата работа и работат според законот и другите прописи донесени врз основа на закон.

Член 24

Општинската изборна комисија ја сочинуваат претседател, секретар и член, што ги именува собранието.

На претседателот, секретарот и членот на општинската изборна комисија им се определуваат заменици.

Претседателот и заменикот на претседателот на општинската изборна комисија се именуваат од редот на дипломираните правници.

Составот и измените во составот на општинската изборна комисија се објавуваат во службеното гласило на општината.

Член 25

Претседателството го сочинуваат претседавач и двајца членови што се избираат од редот на членовите на делегацијата, со мнозинство гласови од присутните.

Член 26

Избирачкиот одбор за изјаснување на работните луѓе и граѓаните за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор го сочинуваат претседател и двајца членови што ги именува општинската изборна комисија.

На претседателот и на членовите на избирачкиот одбор им се определуваат заменици.

Член 27

Општинската изборна комисија ги врши следните работи:

- 1) се грижи за законито спроведување на изборите;
- 2) ги огласува листите на кандидатите за делегати;
- 3) речева по приговорите поднесени во врска со изборите;
- 4) им поднесува извештај на соборите на собранието за резултатот од изборите.

Член 28

Општинската изборна комисија во изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор ги врши особено следниве работи:

- 1) ги утврдува и прогласува резултатите од изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за изборот на делегатите;

2) ги утврдува резултатите од гласањето за отповикување на делегат;

3) издава соопштенија за резултатите од изјаснувањето за изборот на делегатите односно од гласањето за отповикувањето;

4) образува избирачки одбори и ги именува нивните членови;

5) се грижи за правилната работа на избирачките одбори и врши надзор над нивната работа;

6) ги определува избирачките места;

7) врши технички подготовки за изјаснувањето за изборот на делегатите;

8) врши и други работи според одредбите на овој закон.

Член 29

Претседателството на делегацијата ги врши особено следниве работи:

1) раководи со соборот на делегацијата;

2) ги утврдува и објавува резултатите од гласањето;

3) организира технички подготовки за изборите и за гласањето за отповикување;

4) врши други работи според одредбите на овој закон и на статутот.

Член 30

Избирачките одбори раководат со гласањето за изјаснување на работните луѓе и граѓаните за изборот односно со гласањето за отповикување на делегатите и обезбедуваат правилност и тајност во гласањето.

Член 31

Член на изборна комисија и негов заменик, како и член на претседателство на делегација и член на избирачки одбор, не можат да бидат кандидати за делегати, а ако се согласат да се кандидираат им престанува должноста член, односно заменик на тие органи.

За член на изборна комисија, на претседателство или на избирачки одбор како и за нивни заменик не може да биде именуван делегат за чие отповикување се гласа.

Член 32

Органите за спроведување на изборите и на гласањето за отповикување одлучуваат со мнозинство гласови на своите членови.

Изборните комисии, претседателството и избирачките одбори можат да одлучуваат само во полн состав.

Член 33

Собранието и другите органи се должни да им покажуваат помош на органите за спроведувањето на изборите во извршувањето на нивните задачи.

Глава III

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Предлагање и утврдување на кандидати

Член 34

За предлагање на кандидати за делегати во соборот на здружениот труд може да се одржи заеднички собир на две или повеќе делегации што избираат заеднички делегат во овој собор.

Соборот на делегацијата го свикува претседателот на работничкиот совет односно на соодветниот орган на управување во договор со соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз односно на синдикатот.

Ако се одржува заеднички собир на две или повеќе делегации, соборот го свикува претседателот на работничкиот совет, односно на органот на управување, на основната самоуправна организација, односно заедница, во која се одржува соборот.

Собирите на делегациите на работните луѓе што работат во земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот ги свикува соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз.

За прифатен кандидат се смета секој од предложените кандидати за кого гласало мнозинството од присутните членови на соборот на делегацијата односно на делегациите.

Член 35

Врз основа на предлозите на кандидатите што ги поднеле делегациите, кандидационата конференција утврдува листа на кандидатите за избор на делегати во соборот на здружениот труд.

Член 36

Седницата на кандидационата конференција за утврдување на листата на кандидатите за делегати во соборот на здружениот труд ја свикува и со нејзината работа, до изборот на работно претседателство на конференцијата, раководи претседателот на соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз односно на синдикатот.

Кандидационата конференција може да работи и полноважно да одлучува ако на седницата на конференцијата присуствуваат мнозинството од нејзините членови.

Кандидационата конференција се изјаснува со јавно гласање за секој од предложените кандидати.

Во листата на кандидатите се внесува секој од предложените кандидати што добил мнозинство гласови од присутните членови на конференцијата.

Кандидатите за делегати кандидационата конференција ги утврдува со тајно гласање.

За утврден кандидат се смета секој од кандидатите од листата на кандидатите за кого гласало мнозинството од сите членови на конференцијата.

Ако мнозинството од претходниот став не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати, гласањето се повторува. На повторното гласање се гласа за кандидатите што на првото гласање не го добиле потребното мнозинство, а може да се предлагаат и нови кандидати.

По завршеното гласање, претседавачот на кандидационата конференција ги соопштува резултатите од гласањето, како и кои од предложените кандидати се утврдени за кандидати на кандидационата конференција.

За работата на кандидационата конференција се води записник.

Член 37

Врз основа на резултатот од гласањето за кандидатите се составува листа на кандидатите за делегати во соборот на здружениот труд.

Листата на кандидатите мора да содржи најмалку онолку кандидати колку што се избираат делегати од соодветната делегатска единица.

Листата на кандидатите содржи:

1) означување дека листата на кандидатите се поднесува за избор на делегати во соборот на здружениот труд, делегатската единица и денот на изборите;

2) означување дека листата на кандидатите е утврдена од кандидационата конференција;

3) име и презиме, занимање и место на живеење на секој кандидат од листата и година на неговото раѓање, со означување на делегацијата на основната самоуправна организација односно заедница чиј е член.

Кандидатите се внесуваат во листата според бројот на гласовите што ги добил секој кандидат, а кандидатите што добиле еднаков број гласови се наведуваат по азбучен ред.

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите членови на претседателството на кандидационата конференција.

Член 38

Листата на кандидатите за делегати во соборот се поднесува до општинската изборна комисија заради огласување, најдоцна 10 дена пред денот определен за изборите. Кон листата на кандидатите се поднесува записникот за работата на кандидатската конференција и писмена изјава на секој кандидат дека ја прифаќа кандидатурата.

2. Гласање**Член 39**

Собирот на делегацијата за избор на делегати во соборот на здружениот труд го свикнува претседателот на работничкиот совет, односно на соодветниот орган на управување, најдоцна на пет дена пред денот определен за избор на делегатите.

Ако собирот на делегацијата не се свика во рокот од претходниот став, собирот ќе го свика општинската изборна комисија.

Собири на делегациите на работните луѓе што работат во земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот ги свикнува соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз.

Собири на делегациите на работните луѓе што работат во занаетчиска, угостителска и превозничка дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот, ги свикнува органот на Стопанската комора на Македонија определен со нејзиниот статут односно со одлука.

Член 40

Ако делегатската единица ја сочинуваат две или повеќе делегации на основни самоуправни организации, односно заедници, гласањето за избор на делегат во соборот се врши на одделни собири на секоја делегација.

Член 41

Гласачкото ливче содржи:

- 1) назив на соборот за кој се врши изборот и денот на изборите;
- 2) означување на делегацијата што врши избор и на делегатската единица;
- 3) име и презиме на кандидатите;
- 4) означување на бројот на делегатите што се избираат во делегатската единица.

На гласачкото ливче имињата на кандидатите се внесуваат по редот по кој се наведени во листата на кандидатите.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат на соодветната организација на здружениот труд односно заедница. Гласачкото ливче за избор на делегати во делегациите на работните луѓе во земјоделска, занаетчиска, угостителска и превозничка дејност се заверува со печат на собранието на општината.

Член 42

Членот на делегацијата гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кој сака да гласа.

Членот на делегацијата може да гласа само за онолку кандидати колку што се избираат делегати од соодветната делегатска единица.

Делегатот може да гласа само за кандидатите чии имиња се наведени во гласачкото ливче.

Член 43

Претседателството по завршеното гласање го утврдува резултатот од гласањето.

Претседателството утврдува, врз основа на гласачките ливчиња, колку членови на делегацијата гласале, колку гласови добил секој кандидат, како и колку имало неважечки гласачки ливчиња.

Како неважечко се смета гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, ливчето на кое се внесени и заокружени нови имиња, непополнетото ливче како и ливчето што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кого гласал членот на делегацијата.

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните броеви на помал број кандидати отколку што се избираат делегати од соодветната делегатска единица, се смета дека избирачот гласал само за кандидатите, пред чии имиња се заокружени редните броеви.

Кога повеќе делегации избираат заеднички делегат, резултатот од гласањето го утврдува општинската изборна комисија, врз основа на изборните акти што ќе ѝ ги достават претседателствата на делегациите.

Резултатот од гласањето се објавува на огласената табла во просторијата во која се гласа.

Член 44

За работата на собирот на делегацијата се води записник кој содржи особено: денот и местото на одржувањето на собирот, областа на општествениот труд и делегатската единица, имињата на утврдените кандидати, бројот на делегатите што се избираат во делегатската единица, вкупниот број членови на делегацијата, бројот на присутните членови на делегацијата, бројот на членовите на делегацијата што гласале, бројот на неважечките гласачки ливчиња, бројот на гласовите што го добил секој кандидат и имињата на избраните кандидати, како и други околности од значење за гласањето.

Записникот го потпишуваат членовите на претседателството.

Член 45

По утврдувањето на резултатот од гласањето претседателството на собирот веднаш ги доставува до општинската изборна комисија записникот и другите изборни акти од собирот.

Член 46

Ако општинската изборна комисија утврди неправилности во спроведувањето на изборите во одделни или во сите делегации што битно влијаеле врз резултатите од изборите, ќе го поништи гласањето во делегацијата во која имало неправилности и ќе определи повторно гласање.

Член 47

Ако листата на кандидатите содржи онолку кандидати колку што се избираат делегати во соборот од соодветната делегатска единица, за делегат е избран кандидатот што добил мнозинство од гласовите на сите членови на делегацијата. Ако ова мнозинство не го добиле онолку кандидати колку што се избираат делегати, за непополнетите места за делегати се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но помалку од двојниот број од бројот на делегатите што се избираат во соборот, избрани се кандидатите што добиле мнозинство од гласовите на сите членови на делегацијата. Ако ова мнозинство не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати во соборот, за непополнетите места се повторува гласањето. Ако ниту на повторното гласање не биде избран потребниот број делегати, за непополнетите места се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани двоен или поголем од двоен број кандидати, отколку што се избираат делегати во соборот, избрани се кандидатите што добиле најголем број гласови.

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови за непополнетите места за делегати во соборот добиле еднаков број гласови, гласањето се повторува за тие кандидати. Ако и на повторното гласање ниту еден од тие кандидати не го добие потребниот број гласови, се повторува целата изборна постапка за непополнетите места.

Член 48

Ако две или повеќе делегации избираат заеднички делегат, за делегат е избран кандидатот што добил мнозинство гласови во делегацијата, односно во делегациите, на основните самоуправни организации, односно заедници, во кои се вработени поголем број работни луѓе.

Член 49

Претседателството на соборот на делегацијата, односно општинската изборна комисија, им издава на избраните делегати уверение дека се избрани за делегати во соборот.

Член 50

Општинската изборна комисија, врз основа на записниците за работата на собираите на делегациите, му поднесува на соборот извештај за резултатот од изборите. Кон извештајот се доставуваат и изборните акти.

Член 51

Заменувањето на делегатот со друг делегат за одделна седница на соборот или за определен временски период се врши на собир на делегацијата односно на делегациите, по постапка и на начин утврден со статутот.

Ако делегатот биде заменет со друг делегат за време подолго од шест месеци, на заменетиот делегат му престанува мандатот.

На делегатот што се делегирал на место друг делегат му се издава уверение, во кое се означува дека е избран за делегат за одделна седница односно за определен временски период.

3. Повторни и дополнителни избори

Член 52

Повторни избори за делегати во соборот се вршат:

- 1) ако изборната комисија го поништи гласањето поради неправилности во спроведувањето на изборите (член 46);
- 2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 и 4 на член 47 од овој закон;
- 3) ако соборот не го верифицира мандатот на одделен делегат поради неправилности во спроведувањето на изборите.

Член 53

На повторните избори што се вршат од причините наведени во точка 1 на член 52 од овој закон, гласањето се врши според постојната листа на кандидати, а на повторните избори што се вршат од причините наведени во точка 2 на член 52 од овој закон, гласањето се врши само според дополнителна листа на кандидати.

Предлозите на нови листи на кандидати за повторните избори се поднесуваат најдоцна 10 дена пред денот определен за спроведување на овие избори.

Член 54

Повторните избори во случаите од точките 1 и 2 на член 52 од овој закон ги распишува општинската изборна комисија.

Повторните избори во случаите од точка 3 од член 52 од овој закон ги распишува соборот.

Со решението за распишување на повторните избори се определува денот на нивното одржување и денот од кога почнуваат да течат роковите на изборните дејствија.

Член 55

Дополнителни избори се вршат кога на делегатот ќе му престане мандатот во случаите од член 14 на овој закон.

Дополнителни избори се вршат задолжително кога тоа го бараат најмалку една третина од делегациите на основните самоуправни организации и заедници од подрачјето на делегатската единица или кога делегациите во делегатските единици останат

без ниту еден делегат во соборот на здружениот труд на собрание на општината.

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа одлучи соборот на здружениот труд на собрание на општината на чиј член му престанал мандатот, по претходно прибавено мислење од делегациите во делегатската единица.

Дополнителни избори, по правило, не се вршат ако до крајот на мандатниот период останува помалку од една година.

Дополнителните избори ги распишува претседателот на собрание на општината.

Дополнителните избори се распишуваат и се спроведуваат во рок од два месеца од престанокот на мандатот на делегатот.

Член 56

Ако се одредбите на членовите 52 до 55 од овој закон не е поинаку определено, на повторните и дополнителните избори се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на делегати.

4. Отповикување

Член 57

Постапка за отповикување на делегат во соборот се поведува по предлог од делегацијата, односно од делегациите, на основните самоуправни организации, односно заедници, што го избрале.

Постапка за отповикување на делегат се поведува и по предлог од собираите на работните луѓе на основните самоуправни организации, односно заедници, од соодветната делегатска единица.

Постапка за отповикување на делегат се поведува и по предлог од организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ односно на синдикатот.

Член 58

Предлогот за отповикување на делегат што го избрала една делегација се поднесува до работничкиот совет, односно до соодветниот орган на управување, на основната самоуправни организација односно заедница.

Предлогот за отповикување на делегат што го избрале две или повеќе делегации, како и предлогот за отповикување на делегат избран од редот на делегациите на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска, угостителска и превозничка дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средства на трудот, се поднесува до општинската изборна комисија.

Член 59

Работничкиот совет, односно соодветниот орган на управување, или општинската изборна комисија оценува дали предлогот за отповикување е составен според одредбите на овој закон, не навлегувајќи во испитување на оправданоста на причините изнесени во предлогот.

Член 60

Предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат е прифатен ако го усвоиле делегациите на основните самоуправни организации, односно заедници, што опфаќаат најмалку една петтина од работните луѓе во делегатската единица, или ако го усвоиле најмалку една третина од делегациите што ја сочинуваат делегатската единица.

Член 61

Ако органот од член 59 утврди дека предлогот за отповикување на делегатот ги исполнува условите според одредбите на овој закон, ќе го потврди предлогот и ќе распише гласање за отповикување во делегатската единица во која е избран делегатот, и тоа најдоцна во рок до 30 дена од денот на потврдувањето на предлогот за отповикување.

Член 62

Гласачкото ливче за отповикување на делегат содржи:

1) означување на соборот и делегатска единица во која е избран делегатот за чие отповикување се гласа;

2) име и презиме на делегатот за чие отповикување се гласа.

Под името на делегатот отпечатени се еднопо-друго зборовите „за отповикување“ и „против отповикување“.

Член 63

Делегатот е отповикан ако за отповикувањето гласале мнозинството од членовите на делегацијата, односно на делегациите, на основните самоуправни организации и заедници во кои се вработени поголем број работни луѓе од соодветната делегатска единица.

Ако делегацијата, односно делегациите, на гласањето се изјаснат против отповикувањето на делегатот, не може од истите причини да се поднесува нов предлог за отповикување на тој делегат.

Член 64

Предлогот за отповикување на делегат во соборот на здружениот труд на собранието на општината од функцијата член на делегација на основна самоуправни организација, односно заедница, работничкиот совет, односно соодветниот орган на управување, го доставува до кандидационата конференција.

Ако делегатот го делегирале две или повеќе делегации, кандидационата конференција, пред да го разгледа предлогот за отповикување, прибавува мислење од другите делегации од делегатската единица.

Кандидационата конференција за својот став ги известува собираите на работните луѓе од делегатската единица.

Член 65

Одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на делегатите сообразно се применуваат и на отповикувањето, доколку со одредбите на членовите 57 до 64 од овој закон не е поинаку определено.

Член 66

Претседателството на соборот на делегацијата, односно општинската изборна комисија, се должни да го известат соборот и делегатот што е отповикан, во рок од осум дена од денот на отповикувањето.

Глава IV

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 67

Соборот на делегацијата на месната заедница за предлагање, односно за избор, на делегати во соборот на месните заедници го свикува претседателот на советот на месната заедница во договор со соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 68

Делегациите во месните заедници делегираат делегат за определен временски период или за одделна седница на соборот на месните заедници на собранието на општината (повремен делегат), а можат да делегираат делегат за целиот мандатен период (постојан делегат).

Начинот на делегирање на повремените делегати и времето за кое се делегираат се уредуваат со општ акт на месната заедница.

Член 69

Во поглед на изборот и отповикувањето на делегатите во соборот на месните заедници сообразно се применуваат одредбите на Глава III од овој закон, а во општините во кои живеат народности и припадници на етничките групи во поглед на кандидирањето и изборот сообразно се применуваат и одредбите на Глава V од овој закон.

Глава V

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР

1. Предлагање и утврдување на кандидати

Член 70

Седницата на општинската кандидациона конференција за утврдување на кандидати за делегати во општествено-политичкиот собор ја свикува и со нејзината работа, до изборот на работно претседателство на конференцијата, раководи претседателот на општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Седницата на општинската кандидациона конференција може да се одржи и полноважно да одлучува ако присуствуваат најмалку две третини од вкупниот број членови на конференцијата.

Член 71

Општинската кандидациона конференција, врз основа на предлозите на делегациите на општествено-политичките организации, утврдува листа на кандидати за делегати во општествено-политичкиот собор на собранието.

Кандидационата конференција се изјаснува со јавно гласање за секој од предложените кандидати.

Во листата на кандидатите се внесува секој од предложените кандидати што добил мнозинство гласови од присутните членови на конференцијата.

Општинската кандидациона конференција ја утврдува листата на кандидатите со тајно гласање.

За утврден кандидат се смета секој кандидат од листата на кандидатите за кого гласало мнозинството од сите членови на кандидационата конференција.

Ако мнозинството гласови од претходниот став не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати, гласањето се повторува. На повторното гласање се гласа за кандидатите што на првото гласање не го добиле потребното мнозинство, а може да се предлагаат и нови кандидати.

По завршеното гласање претседавачот на општинската кандидациона конференција го соопштува резултатот од гласањето, како и кои од предложените кандидати се утврдени за кандидати на кандидационата конференција.

За работата на општинската кандидациона конференција се води записник.

Член 72

Врз основа на резултатот од гласањето, за кандидатите се составува листа на кандидатите за делегати во општествено-политичкиот собор.

Листата на кандидатите мора да содржи најмалку онолку кандидати колку што се избираат делегати во соборот.

Во општините во кои живеат народности и припадници на етничките групи, листата на кандидатите мора да содржи и најмалку толку кандидати колку што се избираат делегати во општествено-политичкиот собор од редот на народностите и припадниците на етничките групи.

Листата на кандидатите содржи:

1) означување дека листата на кандидатите се поднесува за избор на делегати во општествено-политичкиот собор и денот на изборите;

2) означување дека листата на кандидатите е утврдена од кандидационата конференција;

3) име и презиме, место на живеење на секој кандидат од листата и година на неговото раѓање.

Кандидатите се внесуваат во листата според бројот на гласовите што го добил секој кандидат, а имињата на кандидатите што добиле еднаков број гласови се наведуваат по азбучен ред.

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати во општествено-политичкиот собор во општината на чие подрачје живеат народности и припадници на етничките групи, во листата на кандидатите одделно се наведуваат имињата на кандидатите од редот на народностите и припадниците на етничките групи.

Листата на кандидатите ја потпишуваат членовите на претседателството на општинската кандидациона конференција.

Член 73

Листата на кандидатите се доставува до општинската изборна комисија заради огласување, најдоцна 10 дена пред денот определен за изборите. Кон листата на кандидатите се поднесува записникот за работата на кандидационата конференција и писмена изјава од секој кандидат дека ја прифаќа кандидатурата.

Општинската изборна комисија ќе обезбеди огласите на листата на кандидатите да бидат изложени на подрачјето на општината.

Ако општинската изборна комисија утврди дека листата на кандидатите не е составена според одредбите на овој закон ќе ја одбие листата на кандидатите со решение, што го доставува до општинската кандидациона конференција.

2. Изјаснување на изборот на делегатите

Член 74

За изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор се изјаснуваат работните луѓе и граѓаните во општината со навршени 18 години, непосредно и со тајно гласање.

Изјаснувањето за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор се врши на избирачки места што ги определува општинската изборна комисија по предлог од надлежниот општински орган на управата.

Работните луѓе што се наоѓаат на служење на воениот рок во Југословенската народна армија за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор се изјаснуваат преку пошта.

Општинската изборна комисија ги определува избирачките места најдоцна 15 дена пред денот определен за изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор.

Член 75

Лицата кои се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба се изјаснуваат за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор во воената единица или воената установа.

На повторните и дополнителните избори лицата од став 1 на овој член се изјаснуваат за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор ако на денот на изјаснувањето се наоѓаат во местото на живеалиштето.

Член 76

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана составува список на лицата што се наоѓаат на служење на воениот рок или на воена вежба и го доставува на општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија е должна веднаш по потврдување на листата на кандидатите за делегати да го достави, на воените единици односно воени установи, списокот на лицата од став 1 на овој член, потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат на општинската изборна комисија, како и потребен број омоти адресирани на општинската изборна комисија.

Член 77

Откако го пополни гласачкото ливче со заокружување на редните броеви пред имињата на кандидатите за кои сака да гласа лицето што се наоѓа на служење на воениот рок или воена вежба го става гласачкото ливче во омот, го затвора и го предава на воениот орган надлежен за спроведување на изборите.

По завршеното гласање, органот од став 1 на овој член веднаш ги доставува сите омоти со гласачките ливчиња на општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија при утврдувањето на резултатот од гласањето ги зема предвид и гласачките ливчиња примени од воените органи до завршување на утврдувањето на резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор.

Член 78

За секое избирачко место на подрачјето на општината се определува реден број.

Општинската изборна комисија, најдоцна пет дена пред денот определен за изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор, во сите избирачки места на подрачјето на општината ќе објави кои избирачки места се определени, со означување кои избирачи на кое избирачко место ќе гласаат.

Член 79

Избирачките места се определуваат така што на едно избирачко место да гласаат приближно 500 избирачи.

Во болниците, санаториумите, породилиштата и слични установи во кои има повеќе од 25 избирачи се определува посебно избирачко место.

За избирачко место се определува посебна просторија.

Во просторијата во која ќе се гласа ќе се уреди најмалку еден, а по можност и повеќе простори, така оградени што никој од другиот дел на просторијата да не може да види како избирачот го пополнува гласачкото ливче.

Член 80

Изборен материјал обезбедува општинската изборна комисија.

Општинската изборна комисија благовремено ќе подготви потребен број гласачки ливчиња и ќе обезбеди друг изборен материјал.

Член 81

Гласачкото ливче содржи:

1) означување дека изјаснувањето се врши за изборот на делегати во општествено-политичкиот собор на собрание;

2) име и презиме на кандидатите.

На гласачкото ливче имињата на кандидатите се внесуваат по оној ред по кој се наведени во листата на кандидатите.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Општинската изборна комисија секое гласачко ливче го заверува со својот печат.

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати во општествено-политичкиот собор, во гласачкото ливче имињата на кандидатите од редот на народностите и на припадниците на етничките групи се наведуваат одделно, со означување на најмалиот број делегати што се избираат од редот на народностите и на припадниците на етничките групи.

Член 82

Надлежниот општински орган е должен спроти денот на изјаснувањето за изборот да му го предаде на избирачкиот одбор потребниот материјал за гласање (гласачки кутии, гласачки ливчиња, извод од постојаниот избирачки список, оглас на изборната комисија), а избирачкиот одбор е должен истиот ден да утврди дали сите подготовки потребни за гласање се правилно извршени и за тоа ќе состави записник.

Член 83

На денот на изјаснувањето за изборот, во 7 часот ќе се состане избирачкиот одбор во просторијата определена за гласање и за нејзината состојба, како и за состојбата на материјалот за гласање ќе состави записник, што ќе го потпишат сите членови на избирачкиот одбор.

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш потоа го објавува почетокот на гласањето.

Член 84

За сето време на гласањето мораат да бидат присутни сите членови на избирачкиот одбор односно нивните заменици.

Член 85

Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, со помош на другите членови на одборот, за одржување на редот и мирот на гласањето. Во случај на потреба претседателот ќе побара помош од припадниците на милицијата, кои кога ќе дојдат на избиралиштето се под негово раководство.

Никој не може да пристапи на избиралиштето под оружје или со опасно орудие, освен во случаите предвидени во став 1 на овој член.

Член 86

Во просторијата во која се гласа не може во исто време да има повеќе од 10 избирачи.

Претседателот на избирачкиот одбор е должен при предавањето на гласачкото ливче да му го објасни на избирачот начинот на гласањето.

Членовите на избирачкиот одбор се должни на избирачот, кога тоа тој ќе го побара, повторно да му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе внимаваат никој да не му пречи на избирачот во пополнувањето на гласачкото ливче и во потполност да биде обезбедена тајноста на гласањето.

Член 87

Избирачот, откако ќе го прими гласачкото ливче оди во оградениот простор определен за пополнување на гласачкото ливче.

Избирачот може да гласа само за кандидатите чии имиња се наведени во гласачкото ливче.

Избирачот може да гласа за онолку кандидати колку што се избираат делегати во соборот.

Член 88

Ако гласачкото ливче содржи онолку кандидати колку што се избираат делегати во општествено-политичкиот собор, под имињата на кандидатите се испишуваат зборовите „за листата“ и „против листата“, а изјаснувањето се врши на тој начин што се заокружува еден од зборовните состави „за листата“ или „против листата“.

Ако гласачкото ливче содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, изјаснувањето се врши со заокружување на редниот број пред името на кандидатот за кого делегатот сака да гласа.

Ако во гласачкото ливче одделно се наведени имињата на кандидатите за делегати од редот на народностите и на припадниците на етничките групи, изјаснувањето се врши на тој начин што избирачот може да гласа одделно за онолку кандидати од секој дел од гласачкото ливче колку што се избираат делегати од тој дел на ливчето.

Член 89

Избирачот кој поради телесна мана или поради тоа што е неписмен не може да гласа на начинот определен во член 86 на овој закон, има право со себе да поведе пред избирачкиот одбор лице што наместо него ќе го пополни гласачкото ливче односно ќе го спушти ливчето во гласачката кутија. За ова избирачкиот одбор ќе донесе одлука и ќе ја забележи во записникот.

Член 90

Избирачкиот одбор не може да го спречи да се изјасни за изборот на кандидатите лицето што е запишано во изводот од постојаниот избирачки список. Ако член на избирачкиот одбор во поглед на одделен избирач има нешто да забележи тоа ќе се внесе во записникот.

Ако некој избирач се јави да гласа, а на негово име некој веќе гласал, претседателот на избирачкиот одбор ќе нареди името и презимето, занимањето и местото на живеене на тоа лице да се внесат во записникот на гласањето, но нема да му дозволи да гласа.

Член 91

Изјаснувањето за изборот на делегатите трае непрекинато до 19 часот. Само во случај на неред избирачкиот одбор може да го прекине гласањето додека не се воспостави редот. Времето за кое изјаснувањето морало да биде прекинато и причините за прекинувањето се внесуваат во записникот. Во 19 часот се затвора избиралиштето и потоа никој не се пушта во него, но на избирачите што се затекнале во избиралиштето ќе им се дозволи да гласаат. Ако гласањето поради неред било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе продолжи за времето колку што траел прекинот подолго од еден час.

Член 92

За текот на изјаснувањето за изборот се води записник. Во записникот се внесуваат сите околности од значење за изјаснувањето. Членовите на избирачкиот одбор можат да бараат внесување на определени околности во записникот.

Секој член на избирачкиот одбор може да даде во записникот издвоено мислење или да стави забелешка на записникот.

3. Утврдување на резултатите од изјаснувањето на избирачкото место**Член 93**

Избирачкиот одбор, по завршувањето на гласањето, ги утврдува резултатите од изјаснувањето за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор на избирачкото место.

Резултатот од гласањето се утврдува на тој начин што прво се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња, кои се ставаат во посебен омот, а потоа се пребројува вкупниот број на избирачите што гласале.

Избирачкиот одбор утврдува, врз основа на гласачките ливчиња, колку избирачи гласале, колку од нив гласале за листата и против листата на кандидатите односно колку гласови добил секој кандидат, како и колку има неважечки гласачки ливчиња.

Како неважечко се смета гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, ливчето на кое се внесени и заокружени нови имиња и непополнетото ливче, како и ливчето што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди дали избирачот гласал за или против листата на кандидатите односно за кој кандидат избирачот гласал.

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните броеви на помал број кандидати отколку што се избираат делегати, се смета дека избирачот гласал само за оние кандидати пред чии имиња се заокружени редните броеви.

Член 94

Откако избирачкиот одбор ќе го утврди резултатот од гласањето, во записникот за гласањето ќе внесе особено: колку избирачи имало според изводот од избирачкиот список на тоа избирачко место; колку избирачи гласале според изводот од избирачкиот список; колку избирачи гласале за листата на кандидатите и против листата односно колку гласови добил секој одделен кандидат и колку имало неважечки ливчиња. Во записникот ќе се внесат и издвоените мислења на членовите на избирачкиот одбор.

Записникот го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор.

Секој член на избирачкиот одбор може да стави забелешки на записникот.

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го објави јавно пред зградата во која се гласало резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите.

Член 95

По завршеното пребројување на гласовите избирачкиот одбор ќе го стави во одделен омот записникот со изводот од избирачкиот список, употребените гласачки ливчиња, како и неупотребените гласачки ливчиња, одделно.

Избирачкиот одбор потоа веднаш го доставува омотот со изборните акти до општинската изборна комисија.

Член 96

По завршеното утврдување на резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите во општествено-политичкиот собор, а најдоцна следниот ден, избирачкиот одбор е должен да му го врати изборниот материјал на органот од кого го примил.

4. Утврдување на резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите**Член 97**

Резултатот од изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните во општината за изборот на делегати во општествено-политичкиот собор го утврдува општинската изборна комисија врз основа на изборните акти примени од избирачките одбори.

Член 98

Ако листата на кандидатите содржи онолку кандидати колку што се избираат делегати во општествено-политичкиот собор, делегатите се избрани ако за листата на кандидатите се изјасниле мнозинството од работните луѓе и граѓаните во општината запишани во постојаниот избирачки список.

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, за делегати се избрани кандидатите за чиј избор се изјасниле мнозинството од работните луѓе и граѓаните во општината запишани во постојаниот избирачки список. Ако на изјаснувањето за изборот на делегатите не се постигне ова мнозинство, за непополнетите места се повторува целата изборна постапка.

Ако при изјаснувањето за изборот на делегатите двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови за непополнетите места за делегати добиле еднаков број гласови, гласањето се повторува за тие кандидати. Ако и на повторното изјаснување ниту еден од тие кандидати не го добие потребното мнозинство, се повторува целата изборна постапка за непополнетите места.

Член 99

Изборната комисија претходно утврдува колку избирачи вкупно биле запишани во избирачкиот список, колку вкупно се изјасниле за листата и против листата односно колку гласови добил секој кандидат, како и колку неважечки гласачки ливчиња имало и врз основа на тоа утврдува кои кандидати, во смисла на член 97 од овој закон, се избрани за делегати.

Член 100

Ако изборната комисија утврди неправилности во спроведувањето на изјаснувањето за изборот на делегатите на одделни избирачки места што битно влијаеле на резултатот на изјаснувањето, ќе го поништи гласањето на избирачките места на кои имало неправилности и ќе определи повторно гласање.

Член 101

Општинската изборна комисија води записник што содржи особено: денот на изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните; бројот на делегатите што се избираат; бројот на утврдените кандидати; име и презиме и место на живеење на секој кандидат; бројот на дадените гласови; бројот на гласовите дадени за листата на кандидатите, односно за секој кандидат, и бројот на неважечките гласачки ливчиња вкупно и по избирачки места; име и пре-

зиме и место на живеење на кандидатите избрани за делегати во општествено-политичкиот собор.

Кога се гласа за листата во целина, во записникот се означува бројот на гласовите за и против листата.

Записникот го потпишуваат членовите на комисијата. Секој член на комисијата има право да издвои свое мислење и да стави забелешки на записникот.

Член 102

Општинската изборна комисија на избраните кандидати им издава уверение дека се избрани за делегати во општествено-политичкиот собор на собранието.

Член 103

Општинската изборна комисија, врз основа на изборните акти, ќе му поднесе на општествено-политичкиот собор извештај за резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите во соборот, а со извештајот ќе му ги достави и сите изборни акти.

Собранието ќе го објави извештајот на изборната комисија на својата огласна табла и на друг погоден начин.

5. Повторни и дополнителни избори**Член 104**

Повторни избори за делегати во соборот се вршат:

1) ако изборната комисија го поништи гласањето поради неправилности при спроведувањето на изјаснувањето за изборот на делегатите;

2) во случаите предвидени во член 98 ставовите 2 и 3 од овој закон;

3) ако соборот во постапката за верификација го поништи изјаснувањето за изборот на делегатите поради неправилности во неговото спроведување.

Член 105

На повторните избори што се вршат од причините наведени во член 104 точка 1 на овој закон, гласањето се врши според постојаната листа, на кандидатите, а на повторните избори што се вршат од причините наведени во член 104 точка 2 на овој закон, повторните избори се вршат само според дополнителна листа на кандидатите.

Нова листа на кандидати за дополнителни избори се поднесува најдоцна 10 дена пред денот определен за изјаснување за изборот на делегатите во соборот.

Член 106

Повторни избори во случаите од член 104 точки 1 и 2 на овој закон распишува општинската изборна комисија.

Повторни избори во случаите од член 104 точка 3 на овој закон распишува соборот.

Со актот за распишување на повторните избори се определува денот на нивното одржување, како и денот од кога почнуваат да течат роковите за изборните дејствија.

Член 107

Дополнителни избори се вршат задолжително кога тоа го бараат најмалку две избрани тела на општествено-политичките организации што вршат функција на делегација.

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа одлучи општествено-политичкиот собор на собранието на општината по претходно прибавено мислење од општествено-политичките организации.

Дополнителни избори, по правило, не се вршат ако до крајот на мандатниот период останува помалку од една година.

Дополнителни избори распишува претседателот на собранието на општината.

Дополнителни избори се распишуваат и се спроведуваат во рок од два месеца од престанокот на мандатот на делегатот.

Член 108

Кандидати за делегати на повторните и дополнителните избори во општествено-политичкиот собор предлага општинската кандидациона конференција од редот на кандидатите за делегати предложени од делегациите за редовните избори за делегати.

Кандидационата конференција може да спроведе кандидациона постапка предвидена за редовните избори.

Член 109

Доколку со одредбите на членовите 104 до 108 од овој закон не е поинаку определено, на дополнителните избори сообразно се применуваат одредбите на оваа глава.

6. Отповикување

Член 110

Постапката за отповикување на делегат во општествено-политичкиот собор на собранието се поведува по предлог од општествено-политичките организации во општината на начин утврден со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Предлогот за отповикување на делегат во општествено-политичкиот собор го утврдува општинската кандидациона конференција. Овој предлог го доставува до општинската изборна комисија.

Член 111

За отповикување на делегатите во општествено-политичкиот собор се изјаснуваат работните луѓе и граѓаните непосредно и со тајно гласање.

Гласањето за изјаснување на работните луѓе и граѓаните за отповикување на делегатот го распишува општинската изборна комисија.

Член 112

Решението на општинската изборна комисија со кое се распишува изјаснувањето за отповикување на делегатот содржи: име и презиме на делегатот за чие отповикување ќе се изјаснат работните луѓе и граѓаните, назив на собранието и на соборот во кој е делегиран делегатот и денот определен за гласање.

Од денот на донесувањето на решението за распишување на изјаснувањето за отповикување до денот на гласањето не можат да поминат помалку од 15 дена ниту повеќе од 30 дена.

Изјаснувањето за отповикување на делегат во општествено-политичкиот собор се врши во недела.

Член 113

Општинската изборна комисија е должна за распишување на изјаснувањето за отповикување на делегат да ги извести општествено-политичкиот собор на собранието и делегатот.

Решението на комисијата од претходниот став се објавува во службеното гласило на општината, како и на друг вообичаен начин, најдоцна 15 дена пред денот определен за изјаснување.

Член 114

Гласачкото ливче за изјаснување за отповикување содржи:

1) означување на собранието и на соборот во кој е делегиран делегатот за чие отповикување е распишано изјаснување на работните луѓе и граѓаните;

2) име и презиме на делегатот.

Под името на делегатот отпечатени се едно под друго зборовите: „за отповикување“ и „против отповикување.“

Ако избирачот се изјаснува за отповикување на делегатот ги заокружува зборовите „за отповикување“, а ако се изјаснува против неговото отповикување ги заокружува зборовите „против отповикување“.

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени зборовите „за отповикување“, ниту зборовите „против отповикување“, како и гласачките ливчиња пополнети така што да не може со сигурност да се утврди дали избирачот се изјаснил за или против отповикувањето, се сметаат за неважечки.

Член 115

Ако работните луѓе и граѓаните се изјаснат против отповикувањето, не може од исти причини да се поднесе нов предлог за отповикување на тој делегат.

Член 116

На изјаснувањето и на утврдувањето на резултатот од гласањето за отповикување сообразно се применуваат одредбите од членовите 87 до член 103 на овој закон.

Глава VI

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА

Член 117

Поради неправилности во работењето на соборот на делегацијата односно на кандидационите конференции на која е извршено предлагање односно утврдување на кандидати за делегати во соборите на собранието или поради неправилности во работата на соборот на делегацијата односно на седниците на кандидационите конференции на која е претресуван предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат, како и поради неправилности во работата на соборот на делегацијата, односно на седниците на кандидационите конференции, или во работата на избирачките одбори при изборот, односно отповикувањето, на делегатот, секој кандидат, односно делегат, чие отповикување се предлага, како и секој член на делегацијата, односно работен човек, што има право да учествува на соборот, односно да гласа, има право да поднесе приговор до општинската изборна комисија.

Ако општинската изборна комисија по повод приговорите поднесени пред истекот на рокот за поднесување на листата на кандидатите утврди неправилности во работата на соборот на делегацијата, односно на седниците на кандидационите конференции, што битно влијаеле на утврдувањето на листата на кандидатите, ќе ја поништи работата на соборот односно на седницата на кандидационите конференции на која имаало неправилности и ќе определи рок за свикнување нов собор на делегацијата односно седници на кандидационите конференции.

Член 118

Против решението на општинската изборна комисија за одбивање на приговорот може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Македонија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението. Врховниот суд на Македонија ќе донесе решение по жалбата во рок од 48 часа по приемот на жалбата.

Член 119

Против решението на надлежната изборна комисија со кое е одбиен приговорот изјавен поради неправилностите од член 117 на овој закон донесено по утврдувањето на резултатите од изборот односно од гласањето за отповикување секој член на делегација и секој кандидат односно делегат за чие отповикување се гласало може да поднесе жалба до надлежниот собор на собранието.

Жалбата од став 1 на овој член се поднесува во рок од три дена од денот на прогласувањето на резултатот од изборот односно гласањето за отповикување.

Глава VII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 120

Сите дејствија и акти на државните органи, како и сите поднесоци и други списи во врска со спроведувањето на изборите за делегати во соборите на Собранието се ослободени од плаќање такса.

Член 121

Со денот 28 февруари 1974 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за избор на делегати во соборите на Собранијата на општините („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74) престана да важи Законот за изборот на одборници на општинските собранија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69).

29.

Врз основа на член 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата од 26 јануари 1978 година го утврди пречистениот текст на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Пречистениот текст на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги опфаќа Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74) и Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), во кои е означен денот на нивното влегување во сила.

Број 09-58

26 јануари 1978 година

Скопје

Претседател,
на Законодавно-правната
комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Пречистен текст)

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за избор и отповикување на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собранието).

Член 2

Делегатите во Соборот на здружениот труд ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на општините, со тајно гласање.

Делегатите во Соборот на здружениот труд се делегираат од редот на членовите на делегациите на: основните организации на здружениот труд и на работните заедници што вршат работи од за-

еднички интерес за повеќе основни организации на здружен труд; заедниците на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска, угостителска и превозничка дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот организирани во заедници и во други облици на здружување определени со закон и на работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд, организирани во комори или во други облици на здружување; работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, како и на активните воени лица и цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ.

Кандидати за делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието предлагаат делегациите на основните самоуправни организации и заедници на свои собири.

Кандидатите за делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието ги утврдува општинската кандидациона конференција на делегациите на основните самоуправни организации и заедници (општинска кандидациона конференција).

Член 3

Делегатите во Соборот на општините ги избираат делегатите во сите собори на собранијата на општините на заедничка седница, со тајно гласање.

Делегатите во Соборот на општините се избираат од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации во општината.

Кандидати за делегати во Соборот на општините на Собранието предлагаат делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации во општината на свои собири.

Кандидатите за делегати во Соборот на општините на Собранието ги утврдува општинската кандидациона конференција на делегациите на основните самоуправни организации и заедници.

Член 4

За изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор се изјаснуваат делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините, со тајно гласање.

Делегатите во Општествено-политичкиот собор се делегираат од составот на избраните тела на општествено-политичките организации што ја вршат функцијата на делегации на овие организации.

Кандидати за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието предлагаат избраните тела на општествено-политичките организации, што ја вршат функцијата на делегации во овие организации.

Кандидатите за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието ги утврдува Кандидационата конференција на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија (Републичка кандидациона конференција).

Член 5

Составот и начинот на работата на општинската и на Републиката кандидациона конференција се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 6

Право да биде избран за делегат во соборите на Собранието има секој член на делегација на основните самоуправни организации и заедници односно на општествено-политичките организации со навршени 18 години.

Член 7

Во Соборот на здружениот труд се делегираат следниот број на делегати:

- 1) од областа на стопанството 83 делегати;
- 2) од областа на образованието, науката и културата 10 делегати;
- 3) од областа на здравството и социјалната заштита 6 делегати;
- 4) од работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата и на работните заедници што не се организирани како организации на здружениот труд 6 делегати;
- 5) од редот на активните воени лица и на цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ 3 делегати;
- 6) од заедниците на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска, угостителска и превозничка дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот организирани во заедници и во други облици на здружување определени со закон и на работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна дејност, адвокатска или друга професионална дејност заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд, организирани во комори или во други облици на здружување 12 делегати.

Член 8

Бројот на делегатите во Соборот на здружениот труд што се делегира од одделни општини се определува според бројот на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, како и според бројот на работните луѓе што работат со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност на одделните области на општествениот труд односно на одделните подрачја во Републиката.

Член 9

Во Соборот на здружениот труд од секоја општина се делегира најмалку по еден делегат.

Според мерилата од претходниот член од одделните општини се делегираат следниот број делегати од здружениот труд:

1. Берово 1 делегат, 2. Битола 8 делегати, 3. Брод 1 делегат, 4. Валандово 1 делегат, 5. Винаца 1 делегат, 6. Гевгелија 2 делегати, 7. Гостивар 3 делегати, 8. Дебар 1 делегат, 9. Делчево 1 делегат, 10. Демир Хисар 1 делегат, 11. Кавадарци 3 делегати, 12. Кичево 2 делегати, 13. Кочани 2 делегати, 14. Кратово 1 делегат, 15. Крива Паланка 1 делегат, 16. Крушево 1 делегат, 17. Куманово 5 делегати, 18. Неготино 1 делегат, 19. Охрид 3 делегати, 20. Прилеп 6 делегати, 21. Пробиштип 1 делегат, 22. Радовиш 1 делегат, 23. Ресен 1 делегат, 24. Свети Николе 2 делегати, 25. Гази Баба 9 делегати, 26. Карпош 6 делегати, 27. Кисела Вода 6 делегати, 28. Центар 13 делегати, 29. Чаир 2 делегати, 30. Струга 1 делегат, 31. Струмица 4 делегати, 32. Тетово 5 делегати, 33. Титов Велес 4 делегати, 34. Штип 5 делегати.

Член 10

Делегатите во Соборот на здружениот труд од општините се делегираат од областа на здружениот труд во која има најголем број вработени во општината.

Собранијата на општините што делегираат повеќе делегати во Соборот на здружениот труд со посебна одлука ќе ги определат основните самоуправни организации и заедници од одделните области на здружениот труд од составот на чии делегации се избираат делегатите (делегатски единици).

Делегатските единици се образуваат така што во секоја единица, по правило, се избира по еден делегат.

Член 11

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници од областа на образованието, науката и културата ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следниве општини:

- 1) Битола 1 делегат, 2) Гостивар 1 делегат, 3) Куманово 1 делегат, 4) Кавадарци 1 делегат, 5) Прилеп 1 делегат, 6) Карпош 1 делегат, 7) Центар 2 делегати 8) Свети Николе 1 делегат, 9) Тетово 1 делегат.

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници во областа на здравството и социјалната заштита ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следните општини, и тоа:

- 1) Битола 1 делегат, 2) Прилеп 1 делегат, 3) Карпош 1 делегат, 4) Центар 1 делегат, 5) Тетово 1 делегат, 6) Штип 1 делегат.

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата и на другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следниве општини, и тоа:

- 1) Битола 1 делегат, 2) Куманово 1 делегат, 3) Прилеп 1 делегат, 4) Центар 2 делегати, 5) Кичево 1 делегат.

Делегатите во Соборот на здружениот труд од претходните ставови се делегираат во рамките на вкупниот број делегати што се делегираат од соодветните општини.

Член 12

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на заедниците и другите облици на здружување на работните луѓе што работат со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот, член 7 точка 6, се делегираат од следниве општини, и тоа:

- 1) Битола 1 делегат, 2) Гостивар 1 делегат, 3) Кичево 1 делегат, 4) Кочани 1 делегат, 5) Крива Паланка 1 делегат, 6) Куманово 1 делегат, 7) Охрид 1 делегат, 8) Прилеп 1 делегат, 9) Кисела Вода 1 делегат, 10) Струмица 1 делегат, 11) Тетово 1 делегат, 12) Титов Велес 1 делегат.

Член 13

Ако во текот на траењето на мандатниот период се образува основна самоуправни организација или заедница, таа образува делегација и учествува во работата на Соборот со делегацијата односно со делегациите од соодветната област на трудот во една од делегатските единици за која ќе се определи.

Член 14

Ако предлагањето на кандидати за делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието се врши во ист ден кога и предлагањето на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, предлагањето може да се врши на истите собири на делегациите, но одделно за делегатите во секое собрание.

Ако предлагањето на кандидати за делегати во Соборот на општините на Собранието се врши во ист ден кога и предлагањето на кандидати за делегати во соборите на здружениот труд односно во соборите на месните заедници на собранијата на општините, предлагањето може да се врши на истите собири на делегациите, но одделно за делегатите во секое собрание.

Член 15

Изборите за делегати во соборите на Собранието ги распишува претседателот на Собранието. Изборите за нови делегати мора да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот период на делегатите на кои им престанува мандатот.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборите на делегатите не може да помине повеќе од 2 месеца ниту помалку од 1 месец.

Со решението за распишување на изборите се определува денот на одржувањето на изборите, како и денот од кога почнуваат да течат роковите на изборните дејствија.

Решението за распишување на изборите се објавува во „Службен весник на СРМ“.

Член 16

Делегат во собор на Собранието не може истовремено да биде именуван функционер на државен орган што му одговара на Собранието, ниту судија што го избира Собранието.

На функционерот од став 1 на овој член, што е избран за делегат му престанува функцијата со денот на верификацијата на мандатот.

Член 17

Кандидационата постапка за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието ја спроведува организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, и тоа во организациите на синдикатот.

Кандидационата постапка за избор на делегати во Соборот на општините и во Општествено-политичкиот собор на Собранието ја спроведува организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, и тоа во неговите организации.

Член 18

Верификација на мандатите на делегатите врши секој собор одделно.

Член 19

На делегатот во собор на Собранието му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

- 1) со отповикување;
- 2) со уважување на оставката;
- 3) со осуда со правосилна пресуда на безусловна казна затвор во траење подолго од шест месеци или на друга потешка казна;
- 4) ако настапи случај на неспоивост на функцијата на делегат со друга функција;
- 5) со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат во собор на Собранието, ако во рок од 60 дена не биде избран за член на друга делегација во рамките на истата делегатска единица.

На делегатот во собор на Собранието што е отповикан односно што поднел оставка му престанува делегатската функција со денот кога соборот ќе утврди дека мандатот му престанал со отповикување односно со денот на уважување на оставката.

Член 20

Соборите на собранијата на општините односно собранијата на општините имаат право да го отповикаат делегатот што го делегирале во соборите на Собранието, според постапката утврдена со овој закон.

Член 21

Изборот и отповикувањето на делегатите во соборите на Собранието се врши со тајно гласање со гласачки ливчиња.

Гласањето се врши лично.

Член 22

Загарантирана е слободата на определување на делегатите во собранијата на општините и тајноста на гласањето.

Државните органи или службените лица не можат по кој и да било основ да го повикуваат делегатот на одговорност за гласањето, ниту да бараат да каже за кого гласал или зошто не гласал односно дали гласал за или против отповикувањето.

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се применуваат и во постапката за утврдување на кандидатите.

Член 23

Материјални средства за спроведување на изборите и за отповикување според одредбите на овој закон се обезбедуваат со републичкиот буџет.

Републичката изборна комисија утврдува мерила за распределба на средствата од претходниот став.

Глава II

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 24

Органи за спроведување на изборите се:

Републичка изборна комисија и општински изборни комисији.

Изборните комисији се постојани органи за спроведување на изборите и на гласањето за отповикувањето на делегатите и се образуваат за време од четири години.

Органите од претходниот став се независни во својата работа и работат според законот и другите прописи донесени врз основа на закон.

Член 25

Републичката изборна комисија ја сочинуваат претседател, секретар и тројца членови.

Општинските изборни комисији ги сочинуваат претседател, секретар и член.

На претседателот, секретарот и членовите на изборните комисији им се определуваат заменици.

Членовите на Републичката изборна комисија ги именува Собранието, а на општинските изборни комисији — Републичката изборна комисија.

Претседателите на општинските изборни комисији и нивните заменици се именуваат од редот на дипломираните правници.

Составот и измените во составот на изборните комисији се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 26

Органите за спроведување на изборите и на гласањето за отповикување одлучуваат со мнозинство гласови на своите членови.

Општинските изборни комисији можат да одлучуваат само во полн состав.

Член 27

Републичката изборна комисија:

1) се грижи за законито спроведување на изборите;

2) ја огласува кандидатската листа за избор на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието;

3) ги утврдува резултатите од изјаснувањето за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор на Собранието;

4) ги објавува резултатите од изборите за делегати во соборите на Собранието, како и резултатите од гласањето за отповикување;

5) ја усогласува работата и им дава упатства на општинските изборни комисији по сите прашања во врска со спроведувањето на изборите;

6) дава објаснување за примена на одредбите на овој закон што се однесуваат на изборната постапка;

7) го определува начинот на ракување и чување на изборните акти;

8) врши и други работи според одредбите на овој закон.

Републичката изборна комисија пропишува обрасци за извршувањето на овој закон.

Член 28

Општинските изборни комисији:

1) ги огласуваат листите на кандидатите за избор на делегати во Соборот на здружениот труд и во Соборот на општините;

2) ги утврдуваат резултатите од изборите за делегати во Соборот на здружениот труд и во Соборот на општините;

3) го утврдуваат резултатот од изјаснувањето за изборот на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на подрачјето на општината;

4) им издаваат уверенија на избраните делегати во Соборот на здружениот труд и во Соборот на општините;

5) ги утврдуваат резултатите од гласањето за отповикување на делегати во Соборот на здружениот труд и во Соборот на општините;

6) издаваат соопштенија за резултатите од изборите односно од гласањето за отповикување на делегати во Соборот на здружениот труд и во Соборот на општините;

7) вршат и други работи според одредбите на овој закон.

Општинска изборна комисија се образува за секоја општина.

Член 29

Член на изборната комисија и негов заменик не може да бидат кандидати за делегати, а ако се согласат да се кандидираат им престанува должноста член, односно заменик, во изборната комисија.

Член 30

Со изборот на делегатите односно со гласањето за отповикување на делегатите во соборите, односно во собранието на општината, раководи претседателот на соборот, односно на собранието, со двајца делегати што ќе ги избере соборот односно собранието.

Претседателот на соодветниот собор, односно на собранието, и делегатите што му помагаат во изборот не можат да раководат со изборот, односно со гласањето, за отповикување ако се согласат да се кандидираат за делегати во Собранието односно ако се гласа за нивното отповикување.

Член 31

Собранијата на општините и другите органи се должни да им укажуваат помош на изборните комисији во извршувањето на нивните задачи.

Глава III

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Предлагање и утврдување на кандидати

Член 32

За предлагање на кандидати за делегати во Соборот на здружениот труд (Соборот) може да се одржи заеднички собир на две или повеќе делегации.

Собирот на делегацијата го свикува претседателот на работничкиот совет односно на соодветниот орган на управување во договор со соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз односно на синдикатот.

Ако се одржува заеднички собир на две или повеќе делегации, собирот го свикува претседателот на работничкиот совет, односно на органот на управување, на основната самоуправни организација, односно заедница, во која се одржува собирот.

Собирите на делегациите на работните луѓе што работат во земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост заедно со работниците со кои го здружуваат својот труд и средствата на трудот ги свикува соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз.

За прифатен кандидат се смета секој од предложените кандидати за кого гласале мнозинството од присутните членови на собирот на делегацијата односно на делегациите.

Член 33

Врз основа на предлозите на кандидатите што ги поднеле делегациите, општинската кандидациона конференција утврдува листа на кандидати за избор на делегати во Соборот за секоја делегатска единица одделно.

Член 34

Седницата на општинската кандидациона конференција за утврдување на листата на кандидати за делегати во Соборот ја свикува и со нејзината работа, до изборот на работно претседателство на конференцијата, раководи претседателот на општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Општинската кандидациона конференција може да работи и полноважно да одлучува ако присуствуваат најмалку две третини од вкупниот број членови на конференцијата.

Општинската кандидациона конференција се изјаснува со јавно гласање за секој од предложените кандидати.

Во листата на кандидатите се внесува секој од предложените кандидати што добил мнозинство гласови од присутните членови на конференцијата.

Кандидатите за делегати општинската кандидациона конференција ги утврдува со тајно гласање.

За утврден кандидат се смета секој од кандидатите од листата на кандидатите за кого гласале мнозинството од сите членови на конференцијата.

Ако мнозинството од претходниот став не го добила онолку кандидати колку што се избираат делегати, гласањето се повторува. На повторното гласање се гласа за кандидатите што на првото гласање не го добиле потребното мнозинство, а може да се предлагаат и нови кандидати.

По завршеното гласање, претседавачот на општинската кандидациона конференција ги соопштува резултатите од гласањето, како и кои од предложените кандидати се утврдени за кандидати на општинската кандидациона конференција.

За работата на општинската кандидациона конференција се води записник.

Член 35

Врз основа на резултатот од гласањето за кандидатите се составува листа на кандидатите за делегати во Соборот.

Листата на кандидатите мора да содржи најмалку онолку кандидати колку што се избираат делегати од соодветната делегатска единица.

Листата на кандидатите содржи:

1) означување дека листата на кандидатите се поднесува за избор на делегати во Соборот, областа од која се врши изборот на делегат и денот на изборите;

2) означување дека листата на кандидатите е утврдена од општинската кандидациона конференција;

3) име и презиме, занимање и место на живеење на секој кандидат од листата и датум на неговото раѓање, со означување на делегацијата на основната самоуправна организација, односно заедница, чиј е член.

Кандидатите се внесуваат во листата според бројот на гласовите што го добил секој кандидат, а кандидатите што добиле еднаков број гласови се наведуваат по азбучен ред.

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите членови на работното претседателство на општинската кандидациона конференција.

Член 36

Листата на кандидатите за делегати во соборот се поднесува до општинската изборна комисија заради огласување, најдоцна десет дена пред денот определен за изборите. Кон листата на кандидатите се поднесува записникот за работата на општинската кандидациона конференција и писмена изјава од секој кандидат дека ја прифаќа кандидатурата.

2. Гласање

Член 37

Седницата на соборот на здружениот труд на собранието на општината за избор на делегати во соборот ја свикнува претседателот на соборот на здружениот труд на собранието на општината, најдоцна пет дена пред денот определен за избор на делегати.

Член 38

Гласачкото ливче содржи:

1) назив на соборот за кој се врши изборот и денот на изборите;

2) означување на областа на трудот во која се врши изборот на делегатот и на делегатската единица;

3) означување на соборот на здружениот труд на собранието на општината што врши избор;

4) име и презиме на кандидатите за делегати;

5) означување на бројот на делегатите што се избираат во делегатската единица.

Во гласачкото ливче имињата на кандидатите се внесуваат по редот по кој се наведени во листата на кандидатите.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат на општинската изборна комисија.

Член 39

Делегатот во соборот на здружениот труд на собранието на општината гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кој сака да гласа.

Делегатот може да гласа само за онолку кандидати колку што се избираат делегати во Соборот од соодветната делегатска единица.

Делегатот може да гласа само за кандидатите чии имиња се наведени во гласачкото ливче.

Член 40

Претседателот на соборот со делегатите што му помагаат во изборот, по завршеното гласање, го утврдува резултатот од гласањето.

Резултатот од гласањето се утврдува на тој начин што се утврдува бројот на присутните делегати, бројот на делегатите што гласале, бројот на гласовите што го добил секој кандидат, како и бројот на неважечките гласачки ливчиња.

Како неважечко се смета гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, ливчето во кое се внесени и заокружени

нови имиња, непополнето ливче, како и ливчето што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кого гласал делегатот.

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните броеви на помал број кандидати отколку што се избираат делегати во соодветната делегатска единица, се смета дека избирачот гласал само за кандидатите пред чии имиња се заокружени редните броеви.

Ако се појави разлика меѓу бројот на гласовите според списокот на делегатите и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, важи резултатот од гласањето според гласачките ливчиња.

Член 41

За работата на седницата на соборот на здружениот труд се води записник кој содржи особено: ден и час на почетокот и место на одржувањето на седницата, вкупниот број на делегатите во соборот и колку од нив биле присутни на седницата, имињата на утврдените кандидати за секоја делегатска единица односно и бројот на делегатите што се избираат во делегатската единица, бројот на делегатите што гласале, бројот на неважечките гласачки ливчиња, бројот на гласовите што го добил секој кандидат и името на избраниот кандидат за делегат во делегатската единица, текот на гласањето како и други околности од значење за гласањето.

Записникот го потпишуваат претседателот на соборот и делегатите што му помагале во изборот.

Претседателот на соборот на здружениот труд на собранието на општината, по утврдувањето на резултатот од гласањето, го соопштува резултатот од гласањето.

Член 42

По утврдувањето на резултатот од гласањето претседателот на соборот на здружениот труд на собранието на општината веднаш го доставува записникот од седницата на соборот до општинската изборна комисија.

Кон записникот се прилагаат и изборните акти.

Член 43

Ако општинската изборна комисија, врз основа на изборните акти, утврди неправилност во спроведувањето на гласањето за избор на делегати во соборот што битно влијаеле врз резултатот од изборите, ќе го поништи гласањето и ќе определи повторно гласање.

Член 44

За својата работа општинската изборна комисија води записник кој содржи особено:

1) колку делегати се избираат во Соборот од подрачјето на општината, по делегатски единици;

2) колку кандидати за делегати во Соборот биле предложени во секоја делегатска единица одделно;

3) име и презиме и место на живеење на секој кандидат;

4) вкупниот број на делегати во соборот на здружениот труд на собранието на општината, бројот на присутните делегати на седницата и колку од нив гласале;

5) вкупниот број на гласови што ги добил секој одделен кандидат и бројот на неважечките гласачки ливчиња;

6) име и презиме и место на живеење на кандидатот кој е избран за делегат.

Записникот го потпишуваат сите членови на изборната комисија. Секој член на комисијата може да издвои мислење и да стави забелешки на записникот.

Член 45

Ако листата на кандидатите содржи толку кандидати колку што се избираат делегати во Соборот, за делегат е избран кандидатот што добил мнозинство од гласовите на сите делегати во со-

борот на здружениот труд на собранието на општината. Ако ова мнозинство не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати, за непополнетите места се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но помалку од двоен број од бројот на делегатите што се избираат во Соборот, избрани се кандидатите што добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборот на здружениот труд на собранието на општината. Ако ова мнозинство не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати за непополнетите места, се повторува гласањето. Ако ниту на повторното гласање не биде избран потребниот број делегати, за непополнетите места, се повторува целата изборна постапка.

Ако се кандидирани двоен или повеќе од двоен број на кандидати отколку што се избираат делегати во Соборот, избрани се кандидатите што добиле најголем број гласови.

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови за непополнетите места за делегати во Соборот добиле еднаков број гласови, гласањето се повторува за тие кандидати. Ако и на повторното гласање ниту еден од тие кандидати не го добие потребниот број гласови, се повторува целата изборна постапка за непополнетите места.

Член 46

Општинската изборна комисија на избраните кандидати им издава уверение дека се избрани за делегати во Соборот.

Член 47

Општинската изборна комисија, по утврдувањето на резултатот од изборите, веднаш ќе ги достави до Републичката изборна комисија, согласно одредбите на овој закон, изборните акти за избор на делегати во Соборот.

Републичката изборна комисија е должна, врз основа на изборните акти, да му поднесе на Соборот извештај за резултатот од изборот на делегатите во соборите на здружениот труд на собранијата на општините и со извештајот ќе ги достави сите изборни акти.

Извештајот на Републичката изборна комисија ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 48

Заменувањето на делегатот со друг делегат за одделна седница на Соборот или за определен временски период се врши на седница на соборот на здружениот труд на собранието на општината, по постапка и на начин утврдени со статутот на општината.

Ако делегат биде заменет со друг делегат за време подолго од 6 месеци, на заменетиот делегат му престанува мандатот.

На делегатот што се делегира наместо друг делегат му се издава уверение во кое се означува дека е избран за делегат за одделна седница односно на определен временски период.

3. Повторни и дополнителни избори

Член 49

Повторни избори за делегати во Соборот се вршат:

1) ако општинската изборна комисија го поништи гласањето поради неправилности во спроведувањето на изборот (член 43);

2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 и 4 на членот 45 од овој закон;

3) ако Соборот не го верифицирал мандатот на одделен делегат поради неправилности во спроведувањето на изборот.

Член 50

На повторните избори што се вршат од причините наведени во член 49 точка 1 на овој закон, гласањето се врши според постојната листа на кандидати, а на повторните избори што се вршат од причините наведени во точка 2 од член 49 од овој закон, гласањето се врши само според дополнителна листа на кандидати.

Предлозите на новата листа на кандидати за дополнителните избори се поднесуваат најдоцна 10 дена пред денот определен за спроведување на овие избори.

Член 51

Повторните избори во случаите од точките 1 и 2 на член 49 од овој закон ги распишува општинската изборна комисија.

Повторните избори во случаите од точка 3 на член 49 од овој закон ги распишува Соборот. Со актот за распишување на повторните избори се определува денот на нивното одржување и денот од кога почнуваат да течат роковите на изборните дејствија.

Член 52

Дополнителни избори се вршат кога на делегатот му престанал мандатот во случаите од член 19 од овој закон.

Дополнителни избори се вршат задолжително кога општината остане без ниту еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието, кога бројот на делегатите се намали за повеќе од една третина и кога за тоа ќе одлучи Соборот на здружениот труд на Собранието, по претходно мислење на соодветниот собор на здружениот труд на собранието на општината.

Дополнителни избори, по правило, не се вршат ако до крајот на мандатниот период преостанува помалку од 1 година.

Дополнителните избори ги распишува претседателот на Собранието.

Член 53

Кандидати за делегати за повторните и дополнителните избори во Соборот предлага општинската кандидациона конференција од редот на членовите на делегациите предложени од делегациите за редовните избори за делегати.

Општинската кандидациона конференција може да спроведе кандидациона постапка предвидена за редовните избори на делегати.

Член 54

Ако со одредбите на членовите 49 до 53 не е поинаку определено, на повторните и дополнителните избори се применуваат одредбите на овој закон за спроведување на редовните избори за делегати во Соборот.

4. Отповикување

Член 55

Предлог за поведување постапка за отповикување делегат во Соборот можат да поднесат делегациите на основните самоуправни организации и заседници од делегатската единица што опфаќаат најмалку една петтина од работните луѓе во самоуправните основни организации и заедници од соодветната делегатска единица или најмалку една третина од делегациите од делегатската единица.

Предлогот за отповикување на делегатот се поднесува до општинската кандидациона конференција.

Начинот и постапката за разгледување на предлогот од општинската кандидациона конференција се утврдува со правилата на Социјалистичкиот сојуз.

Член 56

Општинската кандидациона конференција, пред разгледувањето на оправданоста на причините содржани во предлогот за поведување постапка за отповикување на делегатот, прибавува мислење од делегациите на основните самоуправни организации и заедници од соодветната делегатска единица.

Ако општинската кандидациона конференција одлучи да се поведе постапка за отповикување на делегатот, предлогот за поведување постапка за отповикување го доставува до Републичката изборна комисија за распишување гласање за отповикување.

Член 57

Републичката изборна комисија оценува дали предлогот за отповикување е составен според одредбите на овој закон, не навлегувајќи во испитување на оправданоста на причините изнесени во предлогот.

Ако републичката изборна комисија утврди дека предлогот за отповикување на делегатот е составен според одредбите на овој закон, ќе распише гласање за отповикување на делегатот во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот.

Решението на Републичката изборна комисија со кое се распишува гласање за отповикување на делегатот содржи: име и презиме на делегатот, назив на соборот во кој е делегиран делегатот, означување на делегатската единица во која се врши гласањето и денот определен за гласање.

Член 58

Гласачкото ливче за отповикување на делегатот содржи:

1) означување на соборот и делегатската единица во која е избран делегатот за чие отповикување се гласа;

2) име и презиме на делегатот.

Под името на делегатот отпечатени се едно под друго зборовите „за отповикување“ и „против“ отповикување“.

Член 59

Делегатот е отповикан ако за отповикувањето гласале мнозинството делегати во соборот на здружениот труд на собранието на општината.

Ако соборот на гласањето се изјасни против отповикувањето на делегатот, не може од истите причини да се поднесува нов предлог за отповикување на тој делегат.

Член 60

Предлогот за отповикување на делегат во Соборот од функцијата член на делегација на основна самоуправни организација, односно заедница, работничкиот совет, односно соодветниот орган на управување на основната самоуправни организација, односно заедница, го доставува до кандидационата конференција.

Општинската кандидациона конференција, пред да го разгледа предлогот за отповикување прибавува мислење од делегациите на основните самоуправни организации, односно заедници, од соодветната делегатска единица.

Општинската кандидациона конференција за својот став ги известува делегациите од делегатската единица.

Член 61

Одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на делегатите, сообразно се применуваат и на отповикувањето, доколку со одредбите на членовите 55 до 60 на овој закон не е поинаку определено.

Член 62

Републичката изборна комисија е должна да го известува Соборот и делегатот што е отповикан во рок од 8 дена од денот на отповикувањето.

Глава IV

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ

Член 63

Седницата на собранието на општината (собрание) за избор на делегати во Соборот на општините ја свикнува претседателот на собранието на општината, најдоцна пет дена пред денот определен за избор на делегати.

Седницата на собранието за избор на делегати во Соборот на општините може да се одржи ако присуствуваат мнозинството од делегатите во секој собор на собранието.

Член 64

Со изборот на делегатите раководи претседателот на собранието на кого во тоа му помагаат секретарот на собранието и тројца делегати — по еден од секој собор на собранието, што се избираат на седницата по предлог од претседателот на собранието.

Член 65

За изборот на делегатите во Соборот на општините, собранието одлучува со мнозинство гласови од сите делегати во собранието.

Член 66

Заменувањето на делегатот со друг делегат за одделна седница или за определен временски период се врши на заедничка седница на соборите на собранието, по постапка и на начин определен со статутот на општината.

Ако делегатот биде заменет со друг делегат за време подолго од шест месеци, на заменетиот делегат му престанува мандатот.

На делегатот што се делегира наместо друг делегат му се издава уверение во кое се означува дека е избран за делегат за одделна седница на Соборот на општините односно за определен временски период.

Член 67

Одредбите на оваа глава што се однесуваат на изборот на делегати во Соборот на општините од собранието на општината се применуваат и на изборот на делегати во овој собор од собранието на градската заедница.

Член 68

Доколку со одредбите на оваа глава не е поинаку определено, во поглед на изборот и отповикувањето на делегатите во Соборот на општините сообразно се применуваат одредбите на Глава III на овој закон.

Глава V

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР

1. Предлагање и утврдување на кандидати

Член 69

Седницата на Републичката кандидациона конференција за утврдување кандидати за делегати во Општествено-политичкиот собор ја свикнува претседателот на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија.

Седницата на Кандидационата конференција може да се одржи и полноважно да одлучува ако присуствуваат најмалку две третини од вкупниот број членови на Конференцијата.

Член 70

Кандидационата конференција, врз основа на предлозите од делегациите на општествено-политичките организации, утврдува листа на кандидати за делегати во Општествено-политичкиот собор.

Републичката кандидациона конференција се изјаснува со јавно гласање за секој од предложените кандидати.

Во листата на кандидатите се внесува секој од предложените кандидати што добил мнозинство на гласови од присутните членови на Конференцијата.

Републичката кандидациона конференција листата на кандидатите ја утврдува со тајно гласање.

За утврден кандидат се смета секој од кандидатите од листата на кандидатите за кого гласало мнозинството од сите членови на конференцијата.

Ако мнозинството гласови од претходниот став не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати, гласањето се повторува. На повторното гласање се гласа за кандидатите што на првото гласање не го добиле потребното мнозинство, а може да се предлагаат и нови кандидати.

По завршеното гласање претседавачот на Републичката кандидациона конференција ги соопштува резултатите од гласањето, како и кои од предложените кандидати се утврдени за кандидати на Конференцијата.

За работата на Републичката кандидациона конференција се води записник.

Член 71

Врз основа на резултатот од гласањето, се составува листа на кандидатите за делегати во Општествено-политичкиот собор.

Листата на кандидатите мора да содржи најмалку онолку кандидати колку што се избираат делегати во Соборот.

Листата на кандидати мора да содржи и најмалку онолку кандидати колку што се избираат делегати од редот на албанската и турската народност и на припадниците на етничките групи.

Листата на кандидатите содржи:

1) означување дека листата на кандидатите се поднесува за избор на делегати во Општествено-политичкиот собор и денот на изборот;

2) означување дека листата на кандидатите е утврдена од Републичката кандидациона конференција;

3) име и презиме и место на живеење на секој кандидат од листата и година на неговото раѓање, со означување на делегацијата на општествено-политичката организација чиј е член.

Кандидатите се внесуваат во листата според бројот на гласовите што го добил секој кандидат, а кандидатите што добиле еднаков број гласови се наведуваат по азбучен ред.

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати во Општествено-политичкиот собор, имињата на кандидатите од редот на албанската и турската народност и на припадниците на етничките групи се наведуваат одделно, со означување на бројот на делегатите што се избираат од редот на народностите и на припадниците на етничките групи.

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите членови на работното претседателство на Републичката кандидациона конференција.

Член 72

Листата на кандидатите се доставува до Републичката изборна комисија заради огласување, најдоцна 10 дена пред денот определен за изјаснувањето за изборот на делегатите во овој собор од делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините. Кон листата на кандидатите се поднесува записник за работата на Републичката кандидациона конференција и писмена изјава од секој кандидат дека ја прифаќа кандидатурата.

Ако Републичката изборна комисија утврди дека листата на кандидатите не е составена според одредбите на овој закон, ќе ја одбие листата на кандидатите со решение што го доставува до Републичката кандидациона конференција.

2. Изјаснување за изборот на делегати

Член 73

Седницата на општествено-политичкиот собор на собранието на општината за изјаснување на делегатите во соборот за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор ја свикува претседателот на соборот, најдоцна пет дена пред денот определен за изјаснувањето.

Член 74

Гласачкото ливче содржи:

1) означување дека изјаснувањето се врши за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор на Собранието;

2) име и презиме на кандидатите за делегати. На гласачкото ливче имињата на кандидатите се внесуваат по оној ред по кој се означени во листата на кандидатите.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Републичката изборна комисија секое гласачко ливче го заверува со својот печат.

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати во Општествено-политичкиот собор, во гласачкото ливче имињата на кандидатите од редот на албанската и турската народност и на припадниците на етничките групи се наведуваат одделно, со означување бројот на делегатите што се избираат од нивните редови.

Член 75

Ако листата на кандидатите содржи онолку кандидати колку што се избираат делегати во Општествено-политичкиот собор, под имињата на кандидатите се испишуваат зборовите „за листата“, и „против листата“, а изјаснувањето се врши на тој начин што се заокружува еден од зборовните состави „за листата“ или „против листата“.

Ако гласачкото ливче содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, изјаснувањето се врши со заокружување на редниот број пред името на кандидатот за кого делегатот сака да гласа.

Ако во гласачкото ливче одделно се наведени имињата на кандидатите за делегати од редот на албанската и турската народност и на припадниците на етничките групи, изјаснувањето се врши на тој начин што делегатот може да гласа само за онолку кандидати од секој дел од гласачкото ливче колку што се избираат делегати од тој дел на ливчето.

3. Утврдување на резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите

Член 76

Општинската изборна комисија, врз основа на записникот од седницата на општествено-политичкиот собор на собранието на општината и другите изборни акти, го утврдува записник резултатот од изјаснувањето на делегатите во соборот за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор на Собранието.

Општинската изборна комисија го доставува до Републичката изборна комисија записникот за утврдување на резултатот од изјаснувањето и другите изборни акти.

Член 77

Ако листата на кандидатите содржи онолку кандидати колку што се избираат делегати во Општествено-политичкиот собор, листата на кандидатите е усвоена ако за неа се изјасниле мнозинството делегати во општествено-политичките собори во повеќе од половината собранија на општините на чии подрачја живее повеќе од половината население во Републиката.

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, за

делегати се избрани кандидатите за чиј избор се изјаснило мнозинството делегати во општествено-политичките собори во повеќе од половината од собранијата на општините на чии подрачја живее повеќе од половината население во Републиката. Ако ова мнозинство не го добијат онолку кандидати колку што се избираат делегати, за непополнетите места за делегати се повторува целата изборна постапка.

Ако на изјаснувањето за изборот на делегати двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови за непополнетите места за делегати добиле еднаков број гласови, гласањето се повторува за тие кандидати. Ако и на повторното изјаснување ниту еден од тие кандидати не го добие потребното мнозинство, се повторува целата изборна постапка за непополнетите места за делегати во Општествено-политичкиот собор.

Член 78

Како неважечко се смета гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат делегати, ливчето во кое се внесени и заокружени нови имиња, непополнетото ливче, како и ливчето што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди дали делегатот гласал за или против листата на кандидати односно за кој кандидат гласал.

Член 79

Републичката изборна комисија, врз основа на записниците од општинските изборни комисии, го утврдува резултатот од изјаснувањето на делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор на Собранието.

Републичката изборна комисија на избраните кандидати им издава уверение дека се избрани за делегати во Општествено-политичкиот собор.

4. Повторни и дополнителни избори

Член 80

Повторни избори за делегати во Соборот се вршат:

- 1) ако изборната комисија го поништи гласањето поради неправилности при спроведувањето на изјаснувањето за изборот на делегати;
- 2) во случаите предвидени во член 77 ставовите 2 и 3 од овој закон;
- 3) ако Соборот во постапката за верификација го поништи изјаснувањето за изборот на делегатите поради неправилности во неговото спроведување.

Член 81

На повторните избори што се вршат од причините наведени во член 80 точка 1 на овој закон, гласањето се врши според постојната листа на кандидатите, а повторните избори што се вршат од причините наведени во член 80 точка 2 на овој закон, се вршат само според дополнителна листа на кандидати.

Нова листа на кандидати за дополнителните избори се поднесува најдоцна 10 дена пред денот определен за изјаснувањето за изборот на делегатите во Соборот.

Член 82

Повторните избори во случаите од член 80 точките 1 и 2 на овој закон ги распишува Републичката изборна комисија.

Повторните избори во случаите од член 80 точка 3 на овој закон ги распишува Соборот.

Со решението за распишување на повторните избори се определува денот на нивното одржување и денот од кога почнуваат да течат роковите на изборните дејствија.

Член 83

Дополнителни избори се вршат задолжително кога тоа го бараат најмалку две избрани тела на општествено-политичките организации што вршат функција на делегација.

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа одлучи Општествено-политичкиот собор, по претходно прибавено мислење од општествено-политичките организации.

Дополнителни избори распишува претседателот на Собранието.

Член 84

Кандидати за делегати на повторните и дополнителните избори во Општествено-политичкиот собор предлага Републичката кандидациона конференција од редот на кандидатите за делегати предложени од делегациите за редовните избори за делегати.

Републичката кандидациона конференција може да спроведе кандидациона постапка предвидена за редовните избори на делегати.

Член 85

Ако со одредбите на членовите 80 до 84 не е поинаку определено, на повторните и дополнителните избори се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на делегати во Општествено-политичкиот собор.

5. Отповикување на делегати

Член 86

Постапката за отповикување на делегат во Општествено-политичкиот собор се поведува по предлог од општествено-политичките организации на начин утврден со правилата на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз.

Предлогот за поведување на постапката за отповикување на делегат во Општествено-политичкиот собор го утврдува Кандидационата конференција на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз. Овој предлог го доставува до Републичката изборна комисија.

Член 87

За отповикување на делегат во Општествено-политичкиот собор се изјаснуваат делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините, со тајно гласање.

Гласањето за изјаснување за отповикување на делегатот го распишува Републичката изборна комисија.

Член 88

Решението на Републичката изборна комисија со кое се распишува изјаснување за отповикување на делегатот содржи: име и презиме на делегатот, назив на Соборот во кој е делегиран делегатот и денот определен за гласање.

Од денот на донесувањето на решението за распишувањето за изјаснувањето за отповикување до денот на гласањето не можат да поминат помалку од 30 дена, ниту повеќе од 2 месеци.

Член 89

Републичката изборна комисија е должна за распишувањето за изјаснувањето за отповикување на делегатот да ги извести Општествено-политичкиот собор и самиот делегат.

Решението на Комисијата од претходниот став се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, најдоцна 15 дена пред денот определен за изјаснување.

Член 90

Гласачкото ливче за изјаснување за отповикување содржи:

1) означување на Соборот во кој е делегиран делегатот за чие отповикување е распишано изјаснување за отповикувањето;

2) име и презиме на делегатот.

Под името на делегатот отпечатени се едно-подруго зборовите: „за отповикување“ и „против отповикување“.

Ако делегатот се изјаснува за отповикување, ги заокружува зборовите „за отповикување“, а ако гласа против отповикувањето, ги заокружува зборовите „против отповикување“.

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени зборовите „за отповикување“ ниту зборовите „против отповикување“, како и гласачките ливчиња пополнети така што да не може со сигурност да се утврди дали делегатот се изјаснил за или против отповикувањето, се сметаат за неважечки.

Член 91

Ако делегатите во општествено-политичките собори се изјаснат против отповикувањето, не може од истите причини да се поднесе нов предлог за отповикување на тој делегат.

Член 92

Ако со одредбите на оваа глава не е поинаку определено, во поглед на изјаснувањето за изборот и за отповикувањето на делегатите во Општествено-политичкиот собор, сообразно се применуваат одредбите од Глава III на овој закон.

Глава VI

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА

Член 93

Поради неправилности во работата на соборот на делегацијата, односно на кандидационата конференција, на која е извршено предлагање, односно утврдување, на кандидати за делегати во соборите на Собранието, или поради неправилности во работата на соборот на делегацијата, односно на делегациите, или на седницата на кандидационата конференција на која е претресуван предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат, како и поради неправилности во работата на соборот на делегацијата, односно на седницата на кандидационата конференција, или во работата на седницата на собор, односно на Собранието на општината, при изборот, односно отповикувањето, на делегатот, секој кандидат, односно делегат, чие отповикување се предлага, како и секој член на делегација има право да поднесе приговор до општинската односно до Републичката изборна комисија.

Ако општинската, односно Републичката изборна комисија, по повод приговорите поднесени пред истекот на рокот за поднесување на листата на кандидатите утврди неправилности во работата на седницата на кандидационата конференција што битно влијаеле на утврдувањето на листата на кандидатите, ќе ја поништи работата на седницата на кандидационата конференција на која имало неправилности и ќе определи рок за свикнување нова седница на кандидационата конференција.

Член 94

Против решението на надлежната изборна комисија за одбивање на приговорот, може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Македонија, во рок од 48 часа од денот на приемот на решението. Врховниот суд на Македонија ќе донесе решение по жалбата во рок од 48 часа по приемот на жалбата.

Член 95

Против решението на надлежната изборна комисија со кое е одбиен приговорот изјавен поради неправилностите од член 93 на овој закон донесено по утврдувањето на резултатите од изборот односно од гласањето за отповикување секој член на делегација и секој кандидат, односно делегат, за чие отповикување се гласало може да поднесе жалба до надлежниот собор на Собранието.

Жалбата од став 1 на овој член се поднесува во рок од три дена од денот на прогласувањето на резултатот од изборот односно од гласањето за отповикување.

Глава VII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 96

Сите дејствија и акти на државните органи, како и сите поднесоци и други списи во врска со спроведувањето на изборите за делегати во соборите на Собранието, се ослободени од плаќање такси.

Член 97

Со денот 28 февруари 1974 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за избор на делегати во Соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/74) престана да важи Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 4/69).

СОДРЖИНА

Страна

18. Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници — — — — —	41
19. Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници — — — — —	43
20. Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на собранијата на општините — — — — —	45
21. Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на градската заедница — — — — —	47
22. Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	47
23. Закон за изменување на Законот за избор на претседател и членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	48
24. Закон за изменување на Законот за избирачките списоци — — — — —	49
25. Одлука за именување претседател и членови на Републичката изборна комисија — — — — —	49
26. Закон за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници (Пречистен текст) — — — — —	49
27. Закон за избор на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници (Пречистен текст) — — — — —	55
28. Закон за избор на делегати во соборите на собранијата на општините (Пречистен текст) — — — — —	61
29. Закон за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Пречистен текст) — — — — —	